

PRIVATE LIBRARY
OF WILLIAM L. PETERS

Meine herzlichsten Glückwünsche zum
Neuen Jahre
Dr. Petar Ikonomov

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ — СКОПЈЕ
FACULTÉ DES SCIENCES NATURELLES DE L'UNIVERSITÉ DE SKOPJE
БИОЛОГИЈА — BIOLOGIE

Godina 86. Skopje Biol. 13

Д-р Петар Икономов

БАЁТИДАЕ (EPHEMEROPTERA) НА МАКЕДОНИЈА

D-r Petar Ikonomov

БАЁТИДАЕ (EPHEMEROPTERA) MACEDONIENS

СКОПЈЕ — SKOPJE
1962

BAETIDAE (EPHEMEROPTERA) НА МАКЕДОНИЈА

Д-р Петар Икономов

(Зоолошки институт, Природно-математички факултет, Скопје)

Ефемероптерите на Југославија досега уште не се проучени освен во Македонија. Резултатите за таксономијата, распространувањето и делумично и екологијата на оваа група ќе бодат изложени по семејства започнувајќи со овој труд.

Семејството *BAETIDAE* на Н. Р. Македонија од зоогеографска и систематска гледна точка авторот го обработувал и публицирал, во главно прелиминарно, за котлините на Охридското Езеро (1951), Преспанското Езеро (1953), како и во општиот преглед за распространувањето на ефемероптерите на Македонија (1960). Во оваа прилика авторот дава преглед на семејството *BAETIDAE* со голем број на локалитети, потоа известни надополнувања кон морфологијата и екологијата на некои специјации досега занемарувани, но важни за идентификација и најсетне дескрипција на неколку досега непознати ларви. Еден дел од проучувањата, специјално за родовите *Centropilum* и *Cloeon*, ќе биде публициран покасно.

Материјалот на ларвите е собиран во текот на сите сезони и е фиксиран во 4% раствор на формалдехид. Адултните форми се добиени претежно со одгајување на ларвите, во специјални месингани мрежести кавези со размери $40 \times 40 \times 40$ см., инсталирани во водите, односно во природните услови, каде што ларвите живеат. Еден дел на адултните форми авторот го ловел по метаморфозата, за време на свадбените игри во стадиум на имаго, а во стадиум на субимаго обично по лисјата на околните дрвја. Адултните стадиуми се конзервирали во 70% алкохол или се чувани како сув материјал.


Типскиот и останалиот материјал е сместен во збирките на Ентомолошкото одделение на Природонаучниот музеј во Скопје, како и во збирките на Зоолошкиот институт на Природо-математичкиот факултет во Скопје. При собирање на материјалите ми беше укажана известна материјална помош од горе споменатиот музеј, а при изведувањето на некои од цртежите ми помогаше цртачот Нада Петковиќ, за што во оваа прилика искажувам длабока благодарност.

Род *Baëtis* Leach

Досега во водите на Н. Р. Македонија авторот открил 12 специи од кои 2 се описаны како нови во ларвен стадиум.

BAËTIS NIGER Linné

Овој вид широко распространет во Северна и Средна Европа во Македонија и покрај обемните поекегодишни истражувања од страна на авторот досега е откриен само во адултен стадиум и то единствено кај Струга, покрај реката Дрим, вечерно време од 20 до 22 часот, со помошта на бело платно, силно осветлено, во месец август 1955 година. Во насобраниот материјал се наоѓаат 60 ♂♂ и 83 ♀♀ примероци со следните димензии: ♂♂ долж.




Сл. 1 — Распространување на: *Baëtis pumilus* Burm., ларва □, имаго ■. — *Baëtis niger* L. имаго ○.

на тел. 4,5—5 мм. крл. 4, опаш. 4,5—5, ♀ ♀ долж. на тел 4—4,5, крл. 4, опаш. 5—6 мм., што покажува да нашата популација е окарактеризирана со пократко тело за 1,5 мм по однос на тие од Северна и Средна Европа. Проблемот на ларвениот стадиум останува се уште отворен, па е потребно да му се посвети нужно внимание.

BAETIS PUMILUS Burm.

Ларвата на овој вид е мошне честа во бистрите и студените води на Македонија (сл. 1). Оваа средноевропска форма е широко распространета во нашите потоци на височина од 300 до 2000 м., но се најголема абундандија во планинските потоци во појасот од 800 до 1300 м. Оптималната температура за животот на ларвата, по мерењата на авторот, се движи меѓу 13 до 20°C. Ларвата се сретнува најчесто во мирните фациеси со песокливо дно на многубројните студени, тековни планински води со среден пад на дното 100 м. на 1 км. и брзина на водата од 0,8 до 1,5 м. во 1 сек. Често пати се сретнува меѓу водните растенија, односно во тесните пространства на листата на подводните растенија и површинските покрупни песочни зирца. Основната храна на ларвата се алги, кои во голема мера ја условуваат општата обоност на телото. Метаморфозата, одредена по возрастните класи, започнува во првата половина на април и трае до половината на месец септември со изразит максимум во јуни и јули. Должината на трупот на нимфата непосредно пред метаморфозата варира прилично (од 4 до 8 mm.), така да нашите популации се покрупни. И во адултниот стадиум популациите во нашите води се со поголеми размери од оние што се распространети во Средна Европа, така при ♂ долж. на тел. 5—7,5 mm., крл. 4,5—6,5, опш. 8—12, при ♀ должи-



Сл. 2 — Распространување на: *Baetis rhodani* Pict., ларва ○, имаго ●. — *Baetis sp. nympha kožufensis*, ларва △.


на тел. 4,5—7,5, крл. 4,5—7, опш. 7,5—10,5 мм. Полово зрели форми авторот собирај покрај потоците во ниските, топли предели уште во првата половина на април месец.

По потоците на територијата на Македонија овој вид е широко распространет (сл. 1) и е готово редовна компонента на поточните биоценози на височина од 800 до 1300 м.

BAËTIS RHODANI Pict.

Во стадиум на ларва оваа европска специја кај нас е доминантна форма во изворите на различни височини како и во богато аерираните, бистри планински води на височина до 2,300 м. Највисока абунданција ларвата има во горните токови на рекчиња, потоците и особено планинските извори. Во средните токови со добро аерирани води таа осетно намалува, додека во долните токови како и во поголемите реки таа е претежно случаен доселник од суседните притоки. По таков начин ларвата на оваа специја, живејќи во студени води со незннатни колебања на температурата на денот и годината, се карактеризира како типично кренофилна, хладнољубива стенотермна ларва.


Должината на телото на нимфата варира широко од 5,5 до 11 мм.



Сл. 3 — Распространување на: *Baëtis carpatica* Mort., ларва ○, имаго ●. — *Baëtis venustulus* Etn., ларва Δ. — *Baëtis* sp. *nympha vardarensis*, ларва ■

Бојата на телото варира истотака од светло жолта до темно браон или маслинецто зелена и воглавно е условена со природата на храната, но таа варира во текот на растежот како и при различни температури. Основна храна и се низите растенија, претежно различни алги. Метаморфозата во ниските предели во нашата земја, при убаво време, започнува уште во почеток на месец април и трае до крајот на октомври, со максимум во мај и јуни. Во високите планински предели максимумот се изместува за еден месец подоцна.

Размерите на крилестите форми, со кои збирката на авторот е изванредно богата, па према тоа може да се сметаат за дефинитивни, се следните: ♂ дол. на тел 4,5—10 мм., крл. 4,5—9, опаш. 10—18, ♀ телото е 4—10, крл. 4,5—11, 5, опаш. 6—13. За размерите на нашите популации е карактерно што тие далеку поеќе варираат од најдените во Средна и Северна Европа. Така покрај многу ситни форми најдени се и двојно поголеми. Под контрола на кој фактор се наоѓа големината на телото, авторот на оваа работа, уште не може да даде дефинитивен суд. Во секој случај, од досегашните мерења и набљудувања популациите со мали размери преовладуваат во води со поголеми варирања на температурата на водата а популациите со поголеми размери во повисоките предели како и во изворите (со мали колебања на температурата). Дали овој вид има две генерации во годината и какви се разме-



Сл. 4 — Распространување на: *Baetis vernus* Curt., ларва ○, имаго ●. — *Baetis tenax* Etn., ларва Δ, имаго ▲. — *Pseudocloeon hyalopterum* Bog., ларва □, имаго ■. — *Pseudocentroptilum sp.* nympha strug., ларва ■.

рите на тис две генерации, тешко може да се утврди, заради големото варирање на размерите, условено со факторите на средината. Абдоменчето е обосено интензивно браон, кај ♀ ♀ прилично прозрачно.

Ларвата и половата форма авторот ја констатирал во голем број локалитети (сл. 2).

BAETIS VENUSTULUS Eaton.

Адултниот стадиум на оваа широко распространета форма во Европа авторот неможел да го најде пред се заради тоа, што кај нас оваа специја е изградена од малубројни и ретки популации. Ларвите се собирани само во мал број на потоци, расфрлени низ целата територија (сл. 3). Локалитетите во кои ларвата до сега е констатирана се неколку рекчиња на височина од 200 до 500 м., изузетно до 1000 м. обично расположени во рамнински предели со мал пад, во кои водите се релативно аерирани и летните температури се движат од 16 до 20 °C. Фациесите во кои ларвата живее се со шлунчеста подлога на длабочина околу 40 см. Метаморфозата, утврдена по структурата на возрасните класи, започнува во јуни и трае до септември со максимум во јули. Бојата на ларвата варира од темно пепелава до темно браон. Храната се воглавно алги. Најголем број на индивидуи во стадиумот на нимфа имаат должина на телото меѓу 5—6 мм., меѓутоа ги има со тело долго од 4—5 и 6—7,5 мм. само во забележливо намален број.


BAETIS VERNUS Kurt. (Сл. 4—7)

Ларвата авторот ја констатирал во неколку помали реки на целата територија на Македонија (сл. 4). Таа воглавно се задржува во средните токови на реките, така да завзема една зона од 300 до 1.100 м. намд. вис., со најголема абунданција меѓу 500—950 м. Живее во поплиткиот дел на реките на длабочина до 30 см., по шлунчеста подлога, со средна брзина на водата (0,5—1,5 м. во 1 сек.) и застапена е со релативно голем број на индивидуи.

Во стадиум на ларвата овој вид досега не е во доволна мера описан. Од друга страна досегашните дескрипции укажуваат на некои покрупни морфолошки разлики, што е разлог да во овој труд нашите популации се подетаљно разработени.


Должината на телото на ларвата или поточно на нимфата изнесува меѓу 5—7,5 мм., изузетно и до 10 мм. Бојата на телото е браон, најчесто темно костенава. Во извесни случаји телото е зеленикаво браон. Антените се три пати покуси од телото ($U 1 m e g$ наведува за средноевропските $1/2$ од должина на телото). Бројот на антеналните членчиња е околу 42. Рабовите на дисталните членчиња се запчести. Првото и второто членче се најголеми и по површината носат фини сензитивни влакна. Телото е најшироко на метанотумот. Назад и напред тоа помалку се стеснува. Абдоменчето е дорзовентрално средно сплеснато. Опашните латерални церки се малку подолги од една половина на телото. Средната церка изнесува $2/3$ од латералните (по Veger).

тјег на популациите од Франција е сосема куса). Лабрумот е поширок од висок ($Ulmeg$ еднакви). Предните агли се заокруглени со медиален длабок зарез на предниот раб. По латералните работи четинките се терминално расцепени, се завршуваат со 2 до 3 врвја, по аглите тие се ветчести а во средите се дихотомно расцепени и со фина дентикулирана површина. Под предниот раб на аглите, лево и десно, има по 6 до 7 голи и остри четинки и 2 во среде. Мандибулите се снажни, клиновидни. Канините, малку повисоки од широки се завршуваат со по 6 туберкули. На десниот канин туберкулите кон внатре се пониско поставени. Десната простека е столичеста, висока, во среде потанка, терминално проширена и се завршува со 3 високи остри запци на единиот крај, три куси широки во среде и еден висок, остер на другиот крај. Моларот е со 10 долги лајсни и 1 крупна прстовидна тумбица на внатрешната страна. Внатрешниот раб на левиот канин е фино назабен. Левата простека, слична по форма на десната се завршува со 8, готово еднакви, остри и танки иглици. Левиот молар е со површина во продолжение на предниот раб и е изграден од фини лајсни, ситно дентикулирани. Магзилите се клиновидни. Гал — лац. се завршува со три дебели тури запци. По горниот искосен раб во единиот ред има 16 до 17 остри иглици а во другиот 3 плочести, високи, снажни иглици со едно остро сечиво, потоа три помали, остри, цилиндрично реести и на крај 3 до 4 долги, танки и остри. Магзиларните палпуси се двоцленни (по $Ulmeg$ троцленни), нешто повисоки од гал. — лац. Второто членце е подолго од првото и во горната половина е покриено со фини влакненца. Глосите на лабиумот се клиновидно завршени, сосема малку покуси од параглосите и за $1/3$ покуси од нив. Во горната половина на внатрешниот раб има 12 иглици а под овие уште еден ред од 5, додека по надворешниот раб има 9 иглици. Параглосите се со широки предни работи, искосени, по форма слични на глосата. По предниот раб има три реда иглици, со најмал број во средниот ред а од страни по внатрешниот раб има еден ред од 6 четинки. Лабиалните палпуси се троцленни, со најдолго прво членче и најкусо трето. Субтерминалниот зарез на внатрешната страна е длабок. Дисталниот раб на второто членце е поширок од максималната широчина на третото, така да горниот внатрешен агол е издаден




Сл. 5 — *Baetis vernus* Curt. — ларва.

како заб на третото членче. Последното е пониско од широко и куполовидно завршено со туп врв. По надворешната површина под работ има 11 до 13 иглици и 1 во среде. На второто членче има 4 иглици сместени во еден вертикален ред. По периферијата има мали влакненца. По внатрешната површина има 10 до 11 остри иглички, распределени на 2/3 површина одгоре. Хипофаринксот е со широко завршени параглоси, малку длабнат преден раб а



Сл. 6 — *Baetis vernus* Curt. — Ларва: 1, антена; 2, 3, лабрум со четинки по работ латерално и среде; 4, д. канин со простека; 5, л. канин со простека; 6, 7, д. магзила со врв на гал-лац., 8, 9, лабиален палипс терминално, дорзално и вентрално; 10, 11, глоса и параглоса; 12, хипофаринкс.

глосата е со знажен терминален иступ по предниот раб. Тој како и предниот раб на параглосите се покриени со густи, фини, сензитивни влакна. Шкржните ливчиња се јајцевидни, слабо асиметрични. Првата и осмата шкрга се нешто



Сл. 7 — *Baetis vernus* Curt. — Ларва: 1—8, шркги со рабови; 9—12, предна нога со тарзус, нокт и надворешен раб на Фе; 13, субгенитална плоча; 14, церки, во среде; 15, раб на X-ти тергит.

Малку подолги од 1/2 на 4-тата, која е најголема. Тие обете се еднакви по доджина. По периферијата на шкргите има фини запци, под кои излегуваат влакненца. Шарата на абдоменот е карактерна. Таа е блиска на шарата на *Baëtis bioculatus*, само што е помалку контрасна. Во среде на 2-от до 7-от тергит има по едно големо, темно куполовидно поле со две светли дамки сместени внатре, по форма овоидни и малку искосени. Кај некои побледи примероци на 3-от до 6-от тергит до основата, може да има уште по две округли помали светли дамки. По среде, медиодорзалната линија од главата па се до 8-от абдоминалниот сегмент е назначена со една светла танка линија. Од страна на оваа на секој тергит, поблиску кон средината, има по една темна мала точка. Рабовите латерално на тергитите се посветли од централниот темен дел. Петиот сегмент е нешто посветол од останатите, 1-от, 9-от и 10-от се без споменатата фигура, при тоа последните се посветли. Дисталните работи на тергитите се завршуваат со остри триагални запци, подважно сочленети и поставени на широка основа и влакненца ниски, сместени во основата на запчињата. Субгениталната плочка е со остри запци по целиот внатрешен раб. По горната површина на тергитите има полуокружни луспици со поретко распоредени влакненца. Опашните церки се со рамни дистални работи на членчињата и сосема слабо видливи запчиња. Од секое членче излегуваат по 7 до 8 долги влакненца. Нозете се со по три пати пошироки фемури од тибиите. Последните се малку покуси. На горната страна на фемурите има по една темна напречна трaka. Надворешните работи на фемурите се снабдени со тупо завршени иглици и сосема куси остри трчиња. На првиот крајник има околу 28 иглици. Покрај овие има и фини влакненца. Во дисталниот ред, под внатрешниот раб на фемурите, како и делумично по работ има куси, остри трчиња. Куси и остри трчиња со куси влакненца има и по надворешниот раб на терзусите. По внатрешниот раб на тибиите и тарзусите има долги остри трчиња. Овие се повисоки по тарзусите и ги има околу 18. Ноктите се релативно танки и долги, остро завршени и со закривен врв. На долната страна на првиот крајник има околу 12 запци, по форма клиновидни и остри и доближен еден до друг, сместени на две третини од основата кон врвот.

Половите форми се добиени исклучиво со одгледување на нимфите во јуни месец од Кочанската река и во август од Коселската река кај Охрид. Добиените имагинеси ги имаат следните мерки: при ♂ ♂ долж. на тел. 6—6,5 mm, крл. 6,5—7, опш. 14—15, при ♀ ♀ долж. на тел. 6,5—7, крл. 6,5—7, и опаш. 9—10 mm. Метаморфозата одредена по возрастните класи на ларвениот стадиум започнува во првата половина на месец мај и се продолжува до август со максимум во јули.

BAËTIS TENAX Eaton.


Во работата за ефемероптерите на Преспанската котлина (1953) ларвата на оваа европска специја авторот ја описан сосема накратко и ја ставил во групата „*Rhodani-vernis*”, установена од Т. Масап. Покасно со методата на одгајување на терен, установи, да описаната ларва е специјата *Baëtis tenax* Eaton. блиска на *Baëtis vernus* Kurt.

Во Македонија овој вид е широко распространет (сл. 4) во рекчиња на височина од 150 до 750 м. со средна брзина на течење на водата (1—1,5 м. во во 1 сек.). Се сретнува и во некои потоци со мала должина, во кои случајеви таа е била секојпат една од доминантите форми, како н. пр. во Лесковечкиот поток кај Ресен, потокот кај Бел бунар до Сарај (Скопје) и др. Во последните случајеви температурата на водата е ниска со мали колебања од 8 до 10 °C. Во подолгите рекчиња температурата е со поголеми колебања, што покажува да кај нас ларвата на овој вид се однесува како средно еуритермна, ограничена претежно на брдските предели. Метаморфозата, определена по структурата на возрастните класи, започнува од втората половина на април и трае до кон 15 септември со максимум во мај и јуни.

Адултниот стадиум авторот го добил со одгајување и се карактеризира со следните размери: ♂ дол. на тел. 4,5—7 мм., крл. 4,5—6,5, опаш. 10—12, кај ♀ дол. на тел. 8—8,5, крл. 7,5—8, опаш. 11—13 мм.

BAETIS BIOCULATUS L.

Досега оваа специја е констатирана во цела Европа од Скандинавија до Португалија, потоа во Блискиот Исток и Северна Америка. Кај нас е многу честа (сл. 8), многубројна, со најгуста популација на ларвата во средните токови



Сл. 8 — Распространување на: *Baetis bioculatus* L., ларва ○, имаго ●. — *Baetis meridionalis* Ikn., ларва □, имаго ▲. — *Baetis tricolor* Tschir., ларва □.


на поголемите реки (на височина околу 500 м.), како и во средните и долните токови на помалите потоци на височина од 150 до 800 м. Поретко се сретнува и во зоната до 1.200 м. како н. пр. Кадина река. Оптимални услови пружаат фациесите со шлунчесто, фиксирано дно, по кое водата тече со брзина од 1,5 до 2 м. во 1 сек. Максималната длабочина на водата, во која авторот ларвата ја констатирал, изнесува 50 см. Во стадиум на нимфа должината на телото е 4,5—7 мм. со најголема бројност на возрасните класи од 5 до 6 мм. Метаморфозата, одредена по возрасните класи, кај нас започнува од втората половина на април и се продолжува до втората половина на октомври, со изразити максимуми во јуни и јули. Авторот исто така утврдил, да максимумот се измества према покасните месеци со зголемување на количината на водата, понатаму со средните годишни температури, како и со зголемувањето на надморската височина, што без сомнение укажува на зависноста на развитокот и растежот од количината на топлината.

Во адултниот стадиум, со голем број на мерења, се установени следните размери: ♂ ♂ дол. на тел. 4—6,5 мм, крл. 4—6, опаш. 7—11, при ♀ ♀ долж. на тел. 3,5—6, крл. 4—7, опаш. 5—8 мм, што значи да популациите на овој вид во нашите води се окарактеризирани со помал раст од европските. Разликата во размерите како и некои други уочени од авторот разлики во морфологијата на ларвите од различни делови на Европа (Англија, Чешка, Румунија) укажуваат, да оваа холарктичка специја по секоја вероватност е една комплексна форма и да е потребно во иднина таа да се проучува и од овој аспект. Метаморфозата трае нормално од јуни до август во пределите високи околу 500 м., додека во пониските особено во рамнинските јужни предели таа започнува во втората половина на април месец (н. пр. Струмичката котлина).


BAËTIS MERIDIONALIS Ikn.

(Сл. 9—11)

Во оваа прилика ќе бидат описаны само известни карактери, кои авторот на оваа работа не ги уочил во првиот опис (1954). Така по фемурите има напречни темни траки, кои се сместени повеќе терминално. Магзиларните палпуси се долги колку гал-лац. Тие се завршуваат со по четири туфи запци (сл. 9). На терминалниот искосен раб на гал.-лац. првиот ред е изграден од 16 иглици, терминално малку затупени а во вториот ред иглиците се сабјевидни, расцепени и снабдени со ресници. Потоа има уште 5 до 6 долги остри, танки четинки. Терминалното членче на лабијалните палпуси апикално е заострено, по внатрешната страна носи 17 остри иглици а по надворешната околу 10. Средниот лобус на хипофаринксот е долг и тесен, терминално малку прорширен и среде завршен со едно јазиче, додека параглосите се со конвексен преден раб. Четинките на надворешниот раб на фемурите терминално се проширени и туло завршени. Во основата, меѓу нив, има мали остри трчиња и ситни влакненца. Работите на шкргите се фини пилозни со влакненца меѓу нив. Задните работи на тергитите носат подвижно сврзани конични запчиња и има куси влакна меѓу запчињата, групирани од 1 до 4. Горната страна на тергитите има округли луспици, сместени во фини напречни браздици. Меѓу



Сл. 9 — *Baetis meridionalis* Ikn. — Ларва: 1, 2, лабрум со щетинками по работ латерально и среде; 3, д. канни со простека; 4, 5, л. манд. со канни и простека; 6, 7, д. магзила со врв на гал-лац; 8, 9, глося и параглося; 10, 11, лаб. пальп. терминално, дорзально и вентрально; 12, хипофаринкс.




Сл. 10 — *Baetis meridionalis* Ikn. — Ларва: 1—7, шкрги; 8—11, предна нога со тарзус, нокт и надворешен раб на фемур; 12, средна нога; 13, задна нога; 14, раб на фемур.

луспичите има и фини влакненца. Субгениталната плочка е со остри запци по целиот внатрешен раб. Членчињата на опашките се терминално завршени со пирамidalни запчиња, кои се неподвижно сраснати. Мечу овие има фини влакненца. Слични запчиња има и по дисталните работи на антеналните членчиња, само што овде бројот на сензитивните влакненца е поголем.

Ларвата живее во средните и горните токови на многу реки и потоци, распространети низ цела Македонија (сл. 8) на височина од 150 до 700 м., со брзина на течење на водата 0,5—0,8 м. во 1 сек., со највисока абунданција на популациите во фациеси со шлунчеста основа. Ларвата во нашите услови е слабо реофилна форма со средна еутермија.

Авторот располага само со три ♂♂ и две ♀♀ крилести форми, кои се добиени со одгајување на реката Вардар (кај Пчиња станица). ♂♂ ги имаат следните размери: дол. на тел. 5, крл. 5, опаш. 20 мм., додека ♀♀ дол. на тел. 5, крл. 5,5 опаш. 15 мм. Материјалот нажалост е фиксиран во алкохол и деталиите на боите се загубени. Турбанските очи се во вид на печурки т. е. терминално проширени, горе лимонено жолти со браон – сиво мрка основа. Страниците очи се темно сиви. Тораксот е браон на дорзалната страна, жолт на вентралната страна освен третото членче, кое е исто така браон. Абдоменчето е полупровидно браон. Тергитите на абдоменчето дистално се обрамени со светолт раб. Стернитите имаат светло браон тон, со затемнети браон латерални и проксимални работи. Џерките се бледо сиви освен во основата, која е браон обоена. Форцепите се без брунчиња на базалното членче, второто



Сл. 11 — *Baetis meridionalis* Ikn. — Имаго ♂:1, задно крило; 2, генитални органи; — Ларва: 3, субгенитална плоча; 4, раб на X-ти тергит; 5, џерка во среде.

и третото членче се столичести, еднакви по дебелина, додека третото е два пати подолго од второто а терминалното членче е заокружено (сл. 11). Крилата се стаклесто провидни, со бледо браон C, Sc и R, додека останатите жилки се сиви. Птеростигмата е со 6 до 7 напречни, малку косо поставени жилки, само делумично анастомозирачки. Третата жилка на задните крила не достига до средината на задниот раб. Нозете се бледосиви браон, при тоа вториот и третиот чифт се посветли. Дисталниот крај на тибиата на првиот чифт е браон обоена. Женските форми се слично обоени како машките, само што се по темни. Така тораксот е костенаво браон. Тергитите на абдоменчето се исто така темно браон, додека стернитите се бледо жолтобраон, со широк, браон обоеен проксимален раб. Опашните церки се базално бледи со неколку потемни членчиња во самата основа. Крилата се стаклесто провидни со браон бојадисани жилки а пак птеростигмите се со 4 до 5 слабо анастомозирачки жилки. Нозете се обоени сиво браон, првите се потемни од средните и задните. Рабовите на фемурите се темно браон, при тоа внатрешниот раб е потемен и поширок од надворешниот. Тибите и тарзусите се потемни од фемурите.

BAËTIS CARPATICUS Mort.

Ларвата на овој вид, во Македонија широко распространета, авторот најнапред ја одредил како *Baëtis gemellus* Eaton (1953) а покасно со применување на одгајувањето дефинитивно утврдил да се работи за специјата *Baëtis carpaticus* M o g t., која со *Baëtis gemellus* Eaton и *Baëtis buceratus* Eaton градат близка група на викарирачки видови. Оваа специја досега констатирана само во Румунија и Македонија највероватно е распространета низ целиот источен дел на Балканскиот полуостров, така да и одредената од Руслев специја како *Baëtis gemellus* (1957), распространета во водите на некои планини во Западна Бугарија, припаѓа по секоја вероватност кон овој источни балкански вид.

Во Македонија ларвата шивее во студени, бистри, добро аерирани планински потоци, во голем број на извори како и во некои планински езера н. пр. Белото езеро на Рудока планина. Широката амплитуда на нејното вертикално распространување од низинските предели до 2.200 м. е условено со присатноста на студени, аерирани води со мали дневни и годишни колебања на температурата во сите зони на оваа планинска земја. Ларвата е типично хладнољубиво стенотермна. Живее во истите фациеси на тековните води и извори кои што ги наследува *Baëtis rhodani* и го заместува *Baëtis gemellus* во средноевропските соотвтни биоценози. Во спомнатите биоценози кај нас таа е со далеку пониска абундандија од *Baëtis rhodani*. Должина на телото пред метаморфоза варира широко од 5 до 11 mm., што укажува на потреба од анализа за установување на факторите, кои го контролираат растежот. Метаморфозата, утврдена по возрастните класи, започнува во пониските предели во првата половина на месец мај продолжувајќи се до првата половина на месец октомври со максимум во втората половина на јуни до кон средината на јули, додека во планинските предели метаморфозата нешто задочнува и при убаво време се продолжува до првите дни на октомври со максимум во август.

Адултниот стадиум ги има следните размери: кај ♂ дол. на тел. 6—10 мм., крл. 5,5—9,5, опаш. 12—15, кај ♀ дол. на тел. 5,5—10, крл. 5—10, опаш. 7—19. мм. Размерите на популациите во Македонија се далеку повеќијабилни од оние, кои што се сретнуваат во Румунија. Варијабилноста на овој вид е карактерна и за другите белези. Така н. пр. бојата на тораксот варира од браон до темно смолестобраон.

Копулацијата се одвива, по набљудувањето на авторот, по залез на сончето се до стемнувањето. Оплодените женски потоа стремително летаат кон изворите или кон брзациите на студените потоци, се спуштаат на водата и во неа ги фрлат јајцата. Авторот имал често пати прилика да најде живи женски форми после оплодувањето, со абдоменчето се уште исполнето со јајца, да се движат по камењата во водата. По полагањето на јајцата истоптениот организам умира. Метаморфозата, на формите со кој што располага авторот, е започнувала уште од првата половина на месец мај и е продолжувала до втората половина на август.


BAËTIS TRICOLOR Čern.

(Сл. 8, 12 — 15).

За прв пат, сосема кратко, формата е описала А. Ѓернова (1927) на материјали на Московската област. К. Табасаги укажал уште на некои карактери (1957) на материјали од Румунија. Кај нас овој вид авторот го нашол досега само во стадиум на ларва. Заради некои помали разлики во надворешниот изглед како и некои морфолошки детали, во ова прилика ќе биде описана нашата форма.

Основното членче на антените е со забовиден израсток, кој што ја надминува основата на второто членче. Лабрумот е релативно висок. Само малку е поширок од височината, со слабо заоблени рабови. Предните агли се средно заоблени. Медијалниот зарез на предниот раб е средно длабок. По него има четинки, кои се сместени само по аглите и предниот раб. Тие по аглите и до нив се терминално расцепени, на број околу 14 а тие во среде се покуси и унилатерално ресести, на број околу 20. Под предниот раб, под аглите на обете страни има по 4 до 6 големи четинки и во среде уште две. Други влакна нема. Мандибулите се снажни, триагални. Канините на обете мандибули се во вид на квадрат, горе завршени со по 8 нееднакви по големина тумбици. Првата, крајната тумбица е секојпат пониско поставена од втората. Простектите се столпчести, високи колку канините. Десната простекта се завршува со 3 до 4 високи, остри иглици и 5 куси, тули запчиња, додека левата е само со 7 до 8 куси, повеќе или помалку затупени запчиња. Моларот на десната мандибула носи многубројни, мали, остро завршени дентикули и 2 поголеми тупи, прстовидни тумбици. Магзилите се релативно куси, s-видно слабо извиени. Магзиларниот палпус е двочлен и подолг од магзилата. Второто членче е подолго, терминално внатре малку закривено и целото покриено со куси влакненца. Гал-лац. се завршува клиновидно со два снажни запца апикално. Првиот ред четинки на четкицата, сместени по предниот, сосема искосен раб е составен од 14 до 16 остри, голи иглици а вториот најнапред


од две сплеснати, доле надолж расцепени игли со реси по широкиот нож, потоа две долги остри игли, зад овие две унилатерално ресести и на крај 5 долги, остри иглици. Лабиумот се карактеризира со широки, плочести параглоси и мали, тесни клиновидно завршени гласи. Дистално гласата по внатрешниот раб носи на врвот 10+1 четинки а внатрешниот 7 четинки. Параглосата по предниот раб, кој е широк, носи три реда од по 14 до 15 четинки. За лабиалните палпуси е карактерично (како за целата група *atrebatinus*) силно проширенето второ членче кон внатре, така да самиот агол е голем колку третото членче. Предниот раб на второто членче е двојно поширок од последното членче. Под дорзалната страна на третото членче, по форма куполовидно, има 18 до 20 остри иглици, сместени повеќе терминално, потоа многу четинки сместени под рабовите. Четинките на второто членче, на број 6, се сместени во еден ред под надворешниот раб дистално. Танки четинки има и во завршниот дел. По надворешната страна на третото членче има 20 до 23 остри иглици, кои минуваат на целата површина, иако терминално тие се најгусти. Бројот на танките четинки овде е поголем, исто така по раширението дистален край на второто членче. Хипофаринксот е со јазиковиден, широк гнат, завршен во среде остро во вид на забец. Ова е во сашност кил, поставен перпендикуларно на широката плоча. Параглосите се потесни, малку извиени, завршени заоблено. Лобусите терминално носат долги, густи, сензитивни влакна. Тергитите по површината носат полукружни луспици со влакна меѓу нив. Нивните дистални рабови се завршуваат со долги несочленети, остри запци, со влакна меѓу запците. Субгениталната плочка е назабена по целиот внатрешен раб. Шкргите се јајцевидни, слабо асиметрични, со фини влакна по работ, закрепени под куси запци. Првата ламела е најмала, двојно покуса



Сл. 12 — *Baetis tricolor* Čern.
Ларва.


од четвртата и петата, која е најдолга. Седмата шкрга е нешто поголема од првата. Опашните церки имаат една темна напречна трака на 2/3 растојание од основата. Членчињата се со фистоновидни дистални рабови во кои се сместени високи во вид на чивии израстоци, на број околу 25. Крајниците се приспособени за одење, односно носење на телото. Тие се столпчести. Фемурите нешто пошироки од тибините и од нив сосема малку подолги. По надворешниот раб

на фемурите има средно големи, остри иглици, на врвот тројно расцепени. Бројот на иглиците на првите нозе изнесува 10 до 12, на вторите 10 до 11 и на третите 12 до 13. По дисталниот раб на фемурот има тупо завршени иглици, така на првите нозе 8, на вторите 6 и на третите 7. Под внатрешните работи на фемурите, во еден неправилен ред, има куси остри иглици. Овакви иглици




Сл. 13 — *Baëtis tricolor* Čern. — Ларва: 1, 2, лабрум со четинки по работ, латерално и среде; 3, 4, л. манд. со канин и простека; 5, д. канин со простека; 6, 7, д. магзила со врв од гал-лац.; 8, 9, лабиални палпуси, терминално, дорзално и вентрално.

има по надворешниот раб на тибините како и по надворешниот раб на тарзусите. Надворешните дистални работи на тарзусите носат затупени иглици. По внатрешните работи на тибините и тарзусите тие се побројни и подолги. Бројот на иглите по тарзусите е на предните 24 до 26, на средните 17 до 19 и на задните 17 до 18. Ноктите се на врвот малку закривени, заострени, со по 16 до 18 запчиња, кои се високи и остри и сместени на 4/5 растојание од основата кон врвот. Шарата на телото, особено на абдоменот во најопшти контури се поклопува со шарата на популациите во Румунија (дадени по В о г о е с к и). Така на фемурите на нашите популации има по една неполнапречна, темна трaka сместена во дисталниот дел. Најголем дел на тергитите, со исклучок на десетиот, се покриени со едно куполовидно темно поле. Латералните работи се светли и во основата по широки од дисталните работи. Во куполовидните медиални полиња има по две дивергентни, малку закривени светли линии, кои започнуваат од една мала светла точка до основата на работ и во завршиот дел има уште по една светла точка. Овие фигури се најасни на вториот до осмиот тергит. Стернитите кај нимфата се темни, со по една широка светла трaka од вториот до 4-от сегмент. Овие се дистално проширени. На целите затемнети задни три стернити се наоѓаат фигурите на дивергентни пртици со точка внатре, кои што ги има и по тергитите. Помладите стадиуми на ларвите



Сл. 14 — *Baetis tricolor* Čern. — Ларва: 1, 2, основа на антена и детал на членчињата; 3, субгенитална плоча; 4, раб на X-ти тергит; 5, хипофаринкс.


обратно на постарите се со посветли бои. Пигментот е побогат со стареенето. Оваа специја досега е најдена само во еден локалитет во Југоисточна Македонија во Струмичката котлина во реката Водоча кај село Дабиље. Овде реката е мала. Температурата се движи во текот на годината од 4 до 28 °C, што значи да *Baëtis tricolor* е еуритермна форма. На местото на наоѓањето основата на



Сл. 15 — *Baëtis tricolor* Čern. — Ларва: 1—8, шкрги со раб; 9—14, предна нога со тарзус, тибна дистално, преден раб на тарзус и надворешен раб на тибија; 15, средна нога; 16, задна нога.

рекчето е покриена со чакал и песок. Популацијата е прилично богата. Во материјалот собиран на 2. V. 1953 година има 43 ларви. Во нив преовладуваат најстари стадиуми, додека мали ларви нема. Должина на нимфата со опашката изнесува 10 до 11 mm.

BAETIS SP. NYMPHA KOŽUFENSIS
(Сл. 2, 16—19)




Сл. 16—*Baetis sp. nympha kožufensis*.
Ларва.

со фино дентикулирани запци. Иглиците се најдени во среде две. Мандибулите се со високо поставени крајни (надворешни) туберкули. Канинот на десната мандибула носи

Досега се најдени само два примерка на Кожух планина во реката Ореовица, на височина од околу 1350 m. Еден примерок е најден под изворот на самата река (14. VII. 1954) и еден друг во една мала притока (9. VII. 1954). Споредена со сите досега познати ларви јасно се разликува од овие, заради што авторот ја поставил како нова нимфа. Должина на телото износува 7 mm. Собраните материјали се наоѓаат во последен стадиум на нимфа. Наиме крилните торбички се издолжени и нешто затемнети. Метаморфозата вероватно е на привршување, па затоа и покрај многу барања, не може да бидат најдени други примероци. Тоа е и причината што не може да бидат пронајдени и крилести форми. Антените се долги колку главата + тораксот заедно. Опашката е малку подолга од 1/2 на абдоменот. Средната церка е долга готово колку крајните. Абдоминалната шара ја чинат затемнети куполовидни полиња на 2-от до 8-от тергит, со по две овоидни светли дамки. Овие се особено изразити на третиот до шестиот тергит. По медиодорзалната линија се провлекува една танка светла цртица. Од основата на вториот до 8-от тергит излегуваат две темни дивергентни цртици со точка на крај. Петиот тергит е по блед, седмиот е најтемен, деветиот и десетиот се со нејасни фигури, при тоа предниот готово светол а задниот нешто затемнет. Фигурите, односно целото тело е со браон кафена боја. Лабрумот е кружен, со тесен плиток зарез на предниот раб. По периферијата четинките се ограничени само на горната половина. На горните агли тие се терминално разветчени, додека по предниот раб тие се двојни. Под предниот раб одстрани има по три


по 6 високи туберкули а канинот на левата мандибула е со 7 пониски и 3 помали запчиња по внатрешниот раб. Простеките се столичести, високи колку канините, с-видно извиени. Десната простека е поснажна и се завршува широко со 3 високи остри иглици и 5 ниски, тути. Левата простека апикално се завршува шилчесто а субапикално се сместени 8 остри, ниски запчиња. Десниот молар е со ситно и крупно дентикулирани лајсни и две крупни, ниски прстовидни туберкули. Магзилите се со поширока база од гал — лац. Последната се завршува со 4-ри тути, крупни запци. Под овие четкицата е изградена од 12 остри иглици во предниот ред а во задниот има две високи, терминално на-долж расцепени ножици (плочици) снабдени со фини реси, потоа една ресеста игла и 8 куси и сосема долги, танки иглици. Магзиларниот палпус е двочлен, подолг од гал — лац. ео подолго и подебело второ членче, покриено со фини сензитивни влакненца. Глосата и параглосата се скоро еднакво високи. Глосата е за една третина потесна од параглосата. Таа се завршува клиновидно и по внатрешниот раб дистално таа носи 10 четинки додека по надворешниот 7. Параглосата е со заоблени предни работи и четинки сместени во 4 реда: во првиот има 2 до 3, во вториот 7 до 8, третиот 6 до 7 и четвртиот 8 до 9. Лабиалните палпуси се троцленени: првото членче е најдолго, второто малку подолго од последното. Второто членче дистално е силно проширене, така да внатрешниот горен агол се издава како клиновиден забец. Последното членче е скоро заокруглено и малку потесно од дисталниот дел на второто, така да субтерминалниот зарез е средно длабок и остер. Горната страна на третото членче нееси 10 иглици, ограничени на самиот раб и непосредно под него а на долната страна има 12 остри иглици, правилно растварени по целата површина, освен во основата. Покрај иглиците има и многубројни куси влакненца. На долната страна на второто членче во среде има еден ред од 8 иглички. Хипофарингсот е со високи лобуси. Средниот лобус (гнатот) е проширен терминално а во среде куполовидно завршен. Латералните лобуси се со испупчени надворешни работи, туто завршени. Терминално лобусите носат густи, ниски сензитивни влакненца. Параглосите по горната половина, под надворешниот раб, се со групирани влакненца по 2 до 3 во едно. Шкржните ламели се овоидни, малку издолжени и четирите најголеми сосема слабо асиметрични. Првата шкрга е нешто малку помала од 1/2 на петата (која е најголема) и сосема малку покуса од последната. Периферијата на шкржните ливчиња е фино назабена со влакненца, кои се сместени под фини запци. Тергитите се завршуваат со пирамидални запчиња, подвикно сврзани а по површината има полукружни луспи. Субгениталните плочки се со остри запци во горниот дел на внатрешните работи. Опашните церки се со назабени дистални работи и куси влакненца меѓу нив. Нозете се еднакви по должина, при тоа фемурите $2\frac{1}{2}$ пати пошироки од тибите. Последните се дорзовентрално средно сплеснати. По надворешните работи на фемурите има по околу 15 еднакво дебели, остро завршени четинки и по основата мали танки влакна. По надворешниот раб на тибите и тарзусите, има фини, мали влакненца. По надворедниот раб на тибите и тарзусите се наредени исто така остри трчиња. По тибите овие се на број 6 до 7, често полегнати а по тарзусите тие се повисоки, готово исправени и зголемени до 8. Ноктите се издолжени, апикално слабо закривени со по 12 до 13 пидести, остри запчиња, сместени на 2/3 од основата на ноктот. Последното запче е малку поголемо од претпоследното. Оваа сосема ретка специја кај

нас е во секој случај вистинска, стенотермна хладнолъбива форма, ограничена само на најјужната планина на Македонија, која е изолирана од останатите масиви. Живее во бистра, брза, добро аерирана, студена вода по каменеста подлога. Со нозете таа се прикрепува за нерамните предмети и се движи пре тежно при пливањето со извирање на абдоменчето.



Сл. 17 — *Baëtis sp. nympha kožufensis*. — Ларва: 1, 2, лабрум со четинки по работ, латерално и среде; 3, 4, д. манда. со канин и простека; 5, л. канин и простека; 6, 7. д. магзила со врв на гал-лац; 10, 11, гlosa и параглоса; 12, хипофаринкс.

Од досега познатите ларви оваа специја е најблиска на ларвата на *Baëtis vernus*. Затоа во резимирианиот преглед на белезите е споредувана со неа.




Сл. 18 — *Baëtis sp. pumpha kožufensis*. — Ларва: 1—8, шкрги со раб; 9—12, предна нога со тарзус, нокт и раб на фемур; 13, средна нога; 14, задна нога.

Baëtis sp. nymppha kožufensis

1. Џеркј еднакво долг;
2. Иглите по F остро завршени;
3. Субгениталната плоча назабена субтерминално по внатрешниот раб;
4. Последното членче на лаб. пали.
5. Лабр. заокруглен.

Baëtis venustus Curt.

1. Средна џерка покуса;
2. Иглите по F тупо завршени;
3. Назабен е целиот внатрешен раб;
4. Терминалното членче купесто завршено;
5. Лабр. правоагален.




Сл. 19 — *Baëtis sp. nymppha kožufensis*. — Ларва: 1, 3, основа на антена и детаљ од членчиња; 2, субгенитална плоча; 4, раб на X-ти тергит.

BAËTIS SP. NYMPHA VARDARENSIS

(Сл. 3, 20—23)


Оваа форма во Македонија е прилично распространета. По низа карактери таа е многу блиска на *Baëtis venustulus* и се разликува од сите досега познати ларви на родот *Baëtis* во Европа. И како досега авторот неможеше да добие адултен стадиум, ја поставува привремено како нова ларва. Нимфата пред метаморфоза има размери од 5 до 7 мм. (по крупна е од *B. venustulus*). Бојата на телото е најчесто жолтобраон. Во извесни случаји ларвите се сиво-светли или затемнети. Постарите ларви секој пат се потемни. Телото е малку пошироко во областа на тораксот, во целина готово цилиндрично, само абдоменчето е малку дорзовентрално сплеснато. Антените се маќку подолги од тораксот.

(без глава), изградени се од околу 32 членчиња, снабдени со ситни влакненца по дисталните работи. Последните се фистоновидни. Лабрумот е заоблен, поширок од висок, со длабок зарез по предниот раб. Влакненца има по целата периферија на лабрумот. Латералните работи се со остри нечифтни влакненца, по предните агли овие се ресести, меѓу аглите и зарезот пак перести, само овде се чифтни и со покуси реси а во среде тие се уште покуси, чифти, терминално турпиесто назабени. На горната површина, во долната половина, има многобројни ситни влакненца. Под работ од двете страни има по 6—7 иглици, сместени во еден ред и уште две во среде. Овие се најкрупни. Мандибулите се широки, клиновидни со снажни канини, завршени со по 6 туберкули на десната и по 6—7 на левата мандибула. Крајната надворешна туберкула е повисока од другите, а внатрешната е најниско поставена. Простеките се високи, снажни, слабо S-видно извиени. Десната простека се завршува со 3 високи, остри запчиња и 5 ниски, тупо завршени. Левата простека се завршува со 8—9 мали, еднакви, терминално заострени запчиња. Десниот молар е со средно големи лајсни и 2 крупни прстовидни тумбици. Магзилите се прави со длабок зарез по надворешниот раб на галеолацијата. Лапинијата се завршува со 4 тупи запци, од кои еден е многу широк. Горниот раб со четкицата е готово вертикално поставен. Во едниот ред има 12—13 остри, S-видно извиени иглици а во другиот два реда високи плочици, апикално надолж нееднакво разсечени. Потесната ветка на плочиците е секој пат снабдена со фини реси. Пред плочиците има уште 7—8 високи голи иглици. Магзиларниот палпус е двочлен. Второто членче е подолго, апикално е со ситни влакненца а на самиот врв има една тумбица со кусо триче (ова го нема при *B. ventistulus*). Лобусите на лабиумот се еднакво високи. Глосата е за $\frac{1}{3}$ по тесна од параглосата, тупо клиновидно завршена, со 11 четинки по внатрешниот и 4—5 по надворешниот раб. Параглосата е искосена дистално и снабдена со три реда четинки. Во првиот ред има 3—4, во вториот 7—8 и во третиот 8—9. Внатрешниот раб дистално носи 5 четинки, сместени во еден ред. Последното членче на троцленниот лабијален палпус е најкусо, заоблено, со туберкула на врвот. Второто членче е дистално малку пошироко од основата на третото, така да внатрешниот агол се издава како мал забец, со плиток субтерминален зарез. На долната




Сл. 20—*Baetis sp. nympha vardarensis.*
Ларва.

површина на третото членче, готово под самиот раб, има 7 иглици и уште 5 под надворешниот раб на второто членче. На целата горна површина има 12 подебели иглици, 3 помали и поостри (се 15—16) и многубројни влакненца високи колку иглиците. Хипофаринксот е со високи лобуси. Гнатот е долг, јазиковиден, со крупна тумбица во среде. Парагнатите се двојно пошироки, туло завршени, со малку издадени надворешни агли. Шарата на абдоменот е изградена од централно сместени, куполовидни темни партии на вториот до седмиот тергит, светли рабови, светли кружни дамки, сместени дистално во куполовидната партија, една светла линија сместена медиодорзално и две темни, готово овоидни дамки, сместени во основата. Дивергентните пртици




Сл. 21 — *Baëtis sp. nympha vardarensis*. — Ларва: 1, 2, лабрум со четинки по работ, латерално и среде; 3, 4, д. манд. со канин и простека; 5, л. канин со простека; 6—8, д. магзила со врв на гаѓ-лац и палпус; 9, 10, лабијален палпус, терминално, вентрално и дорзално; 11, 12, гlosa и параглоса; 13, хипофаринкс.

со точкица дистално (карактерни за родот *Baetis*) се готово покриени освен на посветлите: 5-от, 6-от и 8-от тергит. При побледите примерци овие се подобро запазени. Деветиот и десетиот тергит се посветли без правилни и ситни фигури. Дисталните работи на тергитите се завршуваат со затапени запци и влакненца меѓу нив. Површината на тергитите е со брановидни паралелни и



Сл. 22—*Baetis sp. nympha vardarensis*. — Ларва: 1—8, шкрги со раб; 9—12, предна нога со тарзус, јокт, надворешен раб на Фе; 13, средна нога; 14, предна нога.

ситни набори со многубројни фини влакненца. Субгениталната плочка е со рамни рабови и со мали тупи тумбици, наредени една под друга дистално под внатрешниот раб. Кај неколку прегледани примероци е констатирано едно снажно развиено трнче. По работ, меѓу тумбите има и влакненца. Шкржните ламели се овоидни, најголемите слабо асиметрични а последните две симетрични. Првата шкрга е долга $\frac{3}{4}$ од најголемата а последната малку покуса од првата. Рабовите им се снабдени со влакненца и издолжени овоидни провидни луспици (при *B. venustulus* ги нема). Опашката е малку покуса од абдоменот. Средната церка е покуса од латералните и секој пат малку подолга од $\frac{1}{2}$ од страничните (при *B. venustulus* секој пат покуса од $\frac{1}{4}$). Дисталните рабови на опашните членчиња се прави, снабдени со влакненца и сосема слабо уочливи фистоновидни израслинки. Нозете се релативно добро развиени. Фемурите се готово четири пати пошироки од тибиите и се малку дорзовентрално сплеснати. Тибиите и тарзусите се столичести. Фемурите на првиот крајник се малку покуси од тие на средните а на задните се најдолги. Надворешните рабови на фемурите се снабдени со по околу 60 остро завршени четинки. Во основата меѓу овие има ситни влакненца и трчиња апикално тројно расцепени. По надворешните рабови на тибиите и тарзусите има густи фини влакненца а по тарзусите и по некое слабо развиено трнче. Внатрешните рабови на тарзусите се снабдени со 8—10 остри трчиња. Трчињата по внатрешните рабови на тибиите се слабо развиени и ги има само по неколку. Мали трчиња, наредени едно зад друго има и под внатрешниот раб на фемурите и тибиите (кај *B. venustulus* ги нема). Добро развиените нокти се со закривен врв, на долната страна со 8 запци, сместени на 3/5 од основата према врвот. Под са-



Сл. 23 — *Baetis sp. puparia vardarensis*. Ларва: 1, субгенитална плочка; 2, раб на X-ти тергит; 3, 4, зголемени членчиња на церки.

миот врв има 2 четинки. Последниот забец е покус од растојанието меѓу него и основата на влакненцата. Ларвите најдени во Македонија се распространети воглавно во поголемите реки, поретко во потоците, во фациеси со релативно брза вода, со максимална височина до 650 м., по шлунчеста подлога. Во овие фациеси за време на летото температурата на водата достигнува до 16 С° така да оваа форма се претставува како слабо суптермна, реофилна, доминирача во брдските предели. Најблиска е на *B. venustulus*, заради што авторот ја споредува со истата во долу изнесената кратка дијагноза:

Baetis sp. nympha vardarensis

1. Магзиларниот палпус терминално со трнче,
2. Шкржни ливчиња со луспици,
3. Средна церка подолга од 1/2 на латерните,
4. Субгениталната плочка субтерминално со тули забци.

Baetis venustulus Eaton.

1. Магзиларниот палпус без трнче,
2. Шкржните ливчиња без луспици,
3. Средна церка по куса од 1/4 на латералните,
4. Субгениталната плочка субтерминално со остри защи.

Под *Centroptilum* Eaton


На територијата на Македонија авторот открил досега три специи од овој генус. Едниот вид е најден на Пирин планина во стадиум на ларва и субимаго. Заради морфолошките разлики со познатите специи од Европа истата ја поставува како нова и ќе биде овде подетално описана. Во трудовите за ефемероптерите на Охридската (1951) и Преспанска котлина (1953) споменатите и одредените видови како *Centroptilum pennulatum* Eat. и *Centroptilum luteolum* Müll. ќе бидат обработени подетално во посебна студија, заради низа констатирани морфолошки разлики на првиот по однос на типската специја и на вториот по однос на типскиот род, што впроче е и причина, да авторот прелиминарно ги поставил едната како субспеција, а другата како специја на посебен род (1960).

CENTROPTILUM SP. NYMPHA PIRINENSE

(Сл. 24—27)

Најдена е на Пирин планина во алписката зона над 2.200 м. височина. Се разликува по низа карактери од досега познатите. Авторот располага со 24 примерци во стадиум на нимфа, со должина на телото до 8,5 мм. Ларвата е темно костенаво бојадисана. Телото е готово цилиндрично, изразито хидродинамично. Абдоменчето е сосема слабо дорзо-централно сплеснато. Фемурите се посветли. По нивниот надворешен раб како и на тибините и тарзусите бојата е темно костенава. Опашните церки се костенави, без прстени. Антените се малку подолги од главата + тораксот заедно, но одвај достигнуваат 1/3 од должината на телото (без опашка). Трите церки се еднакво долги и изнесуваат малку повеќе од 1/2 од должината на телото. Абдоменчето е без

уочлива шара. Тоа е еднобојно и во извесни случаеви по тергитите има две овOIDни, нејасни светли дамки, сместени надолж покрај медиодорзалната линија. Овие често пати се сливаат во среде. Лабрумот е со слабо заоблени горни агли, готово два пати поширок од висок, со широк, плиток зарез по предниот раб. По периферијата на




Сл. 24 — *Centroptilum sp. nympha pirinense.*
Ларва.

ниот раб на гал-лацинијата, во самата основа, има 6 до 7 четинки. Лабиумот е со еднакво високи и широки, клиновидни лобуси. Внатрешниот раб на гласата носи 14 куси, остри трчиња, исто толку и надворешниот, само овде тие се малку подолги. По внатрешниот раб на парагласата има 7 подолги четинки а по надворешниот околу 15. Покрај тоа и по горната површина има четинки, неправилно расфрлени. Лабиалните цаппуси се троцленени. Кои


среде се унилатерално перести, а во среде, покуси, подебели, затупени и билатерално перести. Под горниот раб во среде има две крупни иглици и од страни, кон аглите, по 3 до 4 помали иглици. На горната површина има, рамномерно расфрлени средно долги влакненца. Мандибулите се високи. Нимните канини, со еден зарез се разсечени на два дела. На десната мандибула, надворешниот канин се завршува со три туберкули а внатрешниот со две. На левата мандибула надворешниот канин носи 4 додека внатрешниот 3 туберкули. Десната простека е танка, пониска од канините, се завршува со 1 до 2 запчиња, додека левата простека е поснажна, висока колку канините и се завршува со 5 до 6 иееднакви по дебелина запчиња. На работите, меѓу моларите и канините, има густо насадени влакненца, груширани во четкици. Лајсните на моларот на левата мандибула се послабо развиени, на број 11. Магзилите се прави, со троцленени палпуси, кои се повисоки од галлации. Првото членче на палпусите е најдолго, второто малку покусо од третото. Гал-лац. се завршува со 4 високи, остри запци. Под овие има 4 четинки. По предниот раб во првиот ред се наредени 13 остри иглици а во вториот 3 терминално надолж разсечени и снабдени со реси плоочици, потоа еден заб снабден исто така со реси и на крај 7 покуси иглици. По внатрешниот раб на гал-лацинијата, во самата основа, има 6 до 7 четинки. Лабиумот е со еднакво високи и широки, клиновидни лобуси. Внатрешниот раб на гласата носи 14 куси, остри трчиња, исто толку и надворешниот, само овде тие се малку подолги. По внатрешниот раб на парагласата има 7 подолги четинки а по надворешниот околу 15. Покрај тоа и по горната површина има четинки, неправилно расфрлени. Лабиалните цаппуси се троцленени. Кои

крајот четинките стануваат покуси. Третото членче е најшироко, широко завршено, надворешниот раб малку вдлабнат. По работ има влакненца околу 22, кои се остри, нееднакво долги, како и иглици. Под дисталниот раб




Сл. 25 — *Centroptilum sp. nympha pirinense*. — Ларва: 1, 2, лабрум со четинки по работ, горе, латерално и среде; 3, 4, д. манд. со канини и простека; 5—7, л. манд. со канини, простека и молари; 8—10, лабиум со лаб. падпус терминално, глоси и параглоси,

на второто членче по внатрешната половина има 6 до 7 остри иглици. Хипофаринксот е со јазиковиден, в среде проширен среден лобус и терминално со еден израсток. Парагнатите се широки колку гнатите, заоблено завршени



Сл. 26 — *Centroptilum sp. nympha pirinense*. — Ларва: 1—8, щерги со раб; 9, 10, предна нога со нокт, 11, средна нога; 12, задна нога; 13, субгенитална плоча; 14, раб на X-ти тергит.

и заедно со гнатите по предниот раб носат фини, густи, сензитивни влакненца. Шкржните ламени се симетрични, ланцетовидни, со заострени врви. По дължина се сите готово еднакви. Најголемата една четвъртата е двоично поширока от првата. Главните стебла на шкржните трахеи се снажно разширени. По работ на ламелите има куси, ретки, затупени влакненца. Задните работи на тергитите носат високи и остри запци, кои се менуваат наизменично со истите такви покуси. Горната повърхност е густо покриена со пирамидални луспици на врвот малку извлечени. Латералните работи немаат никакви запци. Субгениталните щочки се со назабени субтерминални внатрешни работи. Опашните церки се со остро назабени израстоци и по дисталните работи, како кај тергитите. По внатрешните работи на членчицата има около 8 подебели влакна а по надворешните по 3 до 4 потанки влакна. За нозете е карактерно



Сл. 27 — *Centroptilum sp. nympha pirinense*. — Ларва: 1—3, магзила со врв на гал-лац. и внатрешна четкица; — Субимаго ♂: 4, птеростигма на предно крило; 5, задно крило; 6, фарцепси.

што по надворешниот раб на фемурите повеќе проксимално има мали трчиња, неправилно распоредени. Подолги трчиња, поретко и повеќе дистално има и по надворешниот раб на тибините. Внатрешните работи на фемурите носат голем број куси трчиња, додека работовите на тибините и тарзусите голем број правилно распоредени трчиња. Најмногу ги има на предниот тарзус на број 37 и најмалку на задниот на број 27. По надворешниот раб на сите три членчиња има и фини влакненца. Ноктите се долги и прави, во основата снабдени со ситни запчиња, на број 13 до 16. Фемурите се столпчести како и тибините одн. тарзусите. Тие се готово двојно пошироки од тибините и секој пат малку подолги од нив. Тарзусите се покуси од тибините. Ноктите се подолги од 1/2 од тарзусите. Целокупната должина на предните нозе е сосема помала од тие на средните и исто така помала од задните. Ларвата е очевидно високо планинска хладнолубива стенотермна форма, ограничена на водите со мали колебања на температурата на Пирин планина над височина од 2.000 м.

Од крилестите форми авторот можеше да собере само стадиум на субимаго. Овие се најдени покрај обалата на Василиското Езеро. Должината на телото изнесува од 8 до 9 мм, крилата 7,5—8,5 и опашката 11—12. Тораксот е темно костенав а абдоменчето браон обоеено, со по една надолжна линија, затемната и сместена странично. Крилата се мутно сиви. Задните крила се завршени остро и се снабдени со еден прав израсток над основата по предните крила. Крилото е со две паралелни лонгитудинални жилки. Задното крило е девет пати покусо од предното. Во птеростигмите на предните крила има 8—10 напречни, косо поставени, неанастомозирачки жилки. За обликов на гоноподите неможе да се донесе дефинитивен заклучок затоа што истите се во стадиум на субимаго слабо развиени. Горниот опис се однесува за машките форми. Базалните членчиња на гоноподите се доближени и се допираат. Ларвата на оваа специја е најблиска на *Centroptilum luteolum* Müll., затоа во прегледот на најважните карактери е споредувана со неа.

Centroptilum sp. nympha pirinense.

1. Fe со трчиња по надворешниот раб,
2. Субгенитална плочка со кос преден раб,
3. Третото членче на Макс. палпи големо колку второто,
4. Шкржни ливчиња симетрични,
5. Тергити со две овоидни, светли дамки медијално.

Centroptilum luteolum Mull.

1. Нема трчиња,
2. Субгенитална плочка со рамен преден раб,
3. Трето членче е подолго од второто,
4. Ливчиња слабо асиметрични,
5. Тергити во вид на ченгел или буква U наопаку.


Род *Pseudocentroptilum* Bogoes.

Родот го поставил K. Bogoescu (1947) на материјали откриени во Румунија од M. Motas (1944) во околината на Герф. Врз основа на морфолошките разлики меѓу ларвите најдени во Македонија со типската специја, авторот нашата форма ја поставува како нова.

PSEUDOCENTROPTILUM SP. NYMPHA STRUGENSE


(Сл. 4, 28—31)

Досега таа е најдена само во стагнираните води во Струшкото блато, во мали вирчиња. Во работата за ефемероптерите на Охридската котлина (1954), врз основа на известни сличности на ларвата на *Baetis niger* од Англија со нашата ларва, авторот на оваа работа истата ја поставил во групата „*niger* и *pumilus*“. По подробна анализа на карактерите и споредувања со ларвата од Румунија, авторот утврдил, да се работи за специја на ново поставениот од *Woggoesci* род *Pseudocentroptilum*. Нимфата достигнува размери до 6 mm без опашка. Телото е издолжено и готово еднавко широко. Од тораксот до крајот на абдоменчето тоа неприметно се стеснува. Во торакалниот регион телото е највисоко. Абдоменчето е цилиндрично, сосема слабо дорзовентрално сплеснато. Антените се подолги од 1/3 должина на телото, но малку покуси од 1/2. Опашката е долга колку абдоменот. Средната церка е подолга од 1/2 на страничните, но секој пат покуса од истите. Општиот тон на телото е браон костенест. Во младине возрасти бојата е бледо браон, подоцна таа станува потемна. Тораксот е со широки темни полиња. На II-от до VIII-от тергит, во средината, се наоѓа едно куполовидно темно поле со по 2 светли дамки со неправилна овоидна форма. Овие се на II-от, III-от, IV-от и V-от тергит по мали и косо поставени а на VI-от и VII-от поголеми и вертикално поставени. Четвртиот тергит е посветол, со сводовидна темна фигура и доле куполовидно светло поле. Латералните рабови на спомнатите тергити се средно темни а проксималните светли. На IX-от и X-от тергит дистално има две светли полиња по форма триагални и доближени, со широката основа свртена кон проксималниот раб. Антените по проксималните рабови носат куси, тули запчиња. Главата е поставена вертикално. Лабрумот е со заокруглени предни агли и средно плиток тесен зарез на предниот раб. Во дисталниот дел на страничните рабови и во латералните делови на предниот раб има трчиња со долги, фини запчиња а во среде двојни (U-видни) иглици, покуси од страничните, дистално фино дентикулирани. По горниот раб има од двете страни по 3 и во среде уште 2 иглици, значи се 8. Мандибулите се триагални со ви-




Сл. 28—*Pseudocentroptilum*
sp. *nympha strugense*.
Ларва.

соко поставени канини и кон среде придвижени кон моларите. Канините се завршуваат со по 7 нееднакви по големина туберкули. Првата надворешна туберкула е под нивото на останатите. Внатрешниот раб на десниот канин носи една четкица од фини влакна. Десната простека е столпчеста, права и




Сл. 29 — *Pseudocentroptilum sp. nympha strugense*. — Ларва: 1, 2, лабиален палпус, терминално дорзално и вентрално; 3, 4, глоса и параглоса; 5, хипофаринкс.

завршена со 9 до 10 остри иглици, сместени од надворешната страна терминално. По горниот раб меѓу простеките и моларот има многубројни куси, остри трчиња. Десниот молар е изграден од многубројни ситни запчиња и еден крушен, туп израсток. Левата простека дистално е силно проши-



Сл. 30 — *Pseudocentroptilum sp. nympha strugense*. — Ларва: 1, 2, лабрум со четинки по работ, латерално и среде; 3, 4, д. манд. со канин и простека; 5, 6, л. манд. со канин и простека; 7, 8, д. магзила со врв на гал-лац; 9—11, лаб. палпуси со глоса и параглоса; 12, антена, основа.

рена и по горната површина носи 7 ниски, тупи запчиња и 4 долги, остри иглици. Левиот молар покрај средно големите лајсни носи два крупни прстовидни израстоки. Магзилите се високи, прави, во среде пресвиткани. Магзиларните палпуси се троцленени, повисоки од гал-лацинијата. Третото членче е



Сл. 31 — *Pseudocentroptilum sp. nympha strugense*. — Ларва: 1 — 7, шкрги со раб; 8 — 11, предна нога со тарзус, нокт и надворешен раб на Фе; 12, средна нога; 13, задна нога; 14, раб на X-ти тергит; 15, субгенитална плоча; 16, церка, зголемена.

најмало и заедно со второто членче тие се покриени со сензитивни влакненца. Гал-лациниата е подолга од основата, завршена со три високи, исправени, шипковидни запци. Во основата на запците има две долги иглици. По внатрешната страна на горниот раб има 16 остри, сабјевидни иглици а по надворешниот две високи, дистално надолж разсечени тесни плочки, снабдени со фини ресици и уште 7 долги ресести, танки иглици. Лабиумот е со лобуси во основата еднакво широки. Глосите се терминално клиновидно завршени а параглосите дистално се прошируваат и се завршуваат со заоблен горен раб. Под горниот раб има иглици во три реда а сосема десно тие се во четири реда. Под овие има две групи од по 2 до 4 иглици, сместени едни по други. Глосите по предниот раб имаат 13 а по надворешниот 8 иглици. Лабиалните палпуси се трочлени. Најголемо е првото членче, најкусо последното. Ова е пирамидално, тупо завршено, со конвексен надворешен раб и малку конкавен внатрешен. Субтерминалниот зарез е сосема плиток. Дисталниот дел на второто членче е малку потесен од најширокиот дел на последното. Третото членче по целата внатрешна површина носи 20 до 22 иглици и приближно толку долги влакненца, а по надворешната површина, повеќе од внатрешниот раб, има 18 до 19 остри иглици, сместени покрај приближно толку високи влакненца. По надворешниот раб на третото членче има еден ред од 6 иглици, сместени вертикално. Хипофаринксот е со дистално проширени лобуси. Средниот лобус се завршува широко со една пирамида во среде а надворешните лобуси се поеќе или помалку заоблени. Крилните капачиња (pterotеките) се тесни и паралелно поставени. Дисталните работи на тергитите се завршуваат со дебели, на врвот заострени запци а по горната површина има полукружни луспици како и влакненца меѓу нив. Субгениталните плочки дистално се проширени и силно назабени во горниот дел на внатрешниот раб. Дисталните работи на опашните членчиња се завршуваат со по 18 до 22 високи, едно до друго поставени трчиња. Внатрешните работи на надворешните церки, како и обете на средната носат по 6 до 7 долги влакненца. Шкргите се стеснети, ововидни, слабо асиметрични, субтерминално максимално проширени, на врвот тупо зашилени. Првата шкрга е малку покуса од најдлгите т. е. 4-та и 5-та. Последната е најтесна и готово ланцетовидна. Шкргите по периферијата имаат фини куси влакненца, сместени меѓу фини запчиња. Нозете се нејаки со столпчести членчиња. Фемурите се готово двојно пошироки од тибиите и замалку еднакво долги. По надворешните работи на фемурите има задебелени, надолж пругести трчиња. Овие на првата нога се 24, на втората 13, а на третата 11 до 12. Покуси трчиња има и по внатрешниот раб на фемурите, сместени повеќе проксимално. Внатрешните работи на тибиите и тарзусите на сите три нозе се снабдени со куси, остри трчиња, правилно распоредени и подолги по тарзусите. Бројот на последните од напред кон назад е: 16, 16, 12. По надворешниот раб на тарзусите и тибиите има и куси влакненца. Ноктите се издолжени, танки, со малку заострен врв. На 2/3 на долната страна од основата има 15 до 16, готово еднакво високи, заострени запчиња. На ларвите слабите ножички им служат за носење на нежното тело во стагнираните води. Издолженото пак цилиндрично тело со хидродинамична форма обезбедува силна покретливост одн. пливање. Кратката дијагноза по која нашата ларва се разликува од таа во Румунија е следната:

Pseudocentroptilum sp. nympha strugense.

1. Првата шкрга малку покуса од седмата,
2. Трето членче на лаб. палпуси без трнче на врвот,
3. Трето членче на магзилар. палпуси покусо од второто.

Pseudocentroptilum motasy Bogoes.

1. Првата шкрга за 1/2 покуса од седмата,
2. Трето членче со трнче на врв,
3. Трето членче на магзилар. палпуси подолго од второто.

Род *Cloëon* Leach

Во водите на Македонија досега авторот од овој род открил два вида, распространувањето на кои фрагментарно го обработил (1951, 1953, 1960). Тие се во Европа широко распространети.

CLOËON DIPTERUM L.

Е готово редовен член на биоценозите на трајните и временски застоеани како и во голем број тековни води низ целата територија на Македонија (сл. 36). Како за стадиум на ларвата така и за имагинесот досега низа автори укажале на големата нивна варијабилност. Во прилог на оваа особеност авторот во оваа прилика укажува само на некои разлики на градбата на популациите распределени во Македонија. Така лабрумот е со слабо заоблени предни агли и прави предни работви, додека по Еатон (1883—88) популациите од Англија се со заокруглени предни работви. Понатаму, кај нашите првото членче на магзиларните палпуси е најдолго, второто малку покусо од првото а третото малку покусо од второто, додека по Еатон третото е покусо за 1/2 од првото. Нашите популации се разликуваат од Англиските и по број на запчиња на V-от до IX-от тергит. Така V-от носи 1—3, VI-от 6—7, VII-от 7—8, VIII-от 7—10 и IX-от 10—14. Масап за овој карактер за популациите од Англија дава други бројки (1949). Постојат разлики и во односите на долните на нозете, така кај нашите првата е одвај забележливо пократка од втората а третата е за 1/4 подолга од втората, додека кај английските третата нога е за 1/8 подолга од втората. Постојат исто така разлики меѓу нашите форми и тие што живеат во Средна Европа, примерно последната шкржна ламела на нашата ларва е малку поширока од висока а по Schoppend (1930) кај средноевропската таа е подолга од широчината. Наведените разлики во градбата на ларвите меѓу различни популации на Европа, по мислењето на авторот, укажуваат на можноста да *Cloëon dipterum* е комплексен вид, па е потребно и од овој аспект на соответствни материјали да се ориентираат идните истражувања.

Во стадиум на ларва популациите на *Cloëon dipterum* од Македонија се типично суритермни, ленитични, ограничени редовно во неподвижни и тековни води со мала брзина на течење (до 0,2 м. во 1 сек.), сместени во некогашните езерски котлини на височина до 900 м. Метаморфозата, израчуната по возрастните класи, започнува во втората половина на април и трае до август. По посматрањата на авторот стадиумот на субимагинес трае 28 часа


а ембрионалното развитие 14 дена. Во адултниот стадиум нашите популации се со помали размери од распространетите во Средна и Северна Европа што се гледа од следните мерења извршени на голем број примероци: ♂ ♂ долж. на тел. 5,5—7,5, крл. 5—8, опаш. 8—12 мм., ♀ ♀ долж. на тел. 5,5—9, крл. 5,5—10, опаш. 6,5—11 мм.

CLOËON PRAETEXTUM Bengtss.

(Сл. 32—36)


Големата сличност на ларвата на овој вид со *Cloëon simile* Eaton се основна причина на неуедначеноста на дијагнозите по различни автори. Одгајувањето на нашата ларва, одредена по дијагнозата на Schoenemund како *Cloëon simile* (1933), покажа да таа припаѓа на *Cloëon praetextum*. Несреденоста како и недоволната дескрипција на ларвата, која кај нас е најдена само во водите на Охридското Езеро, се основен повод што таа е овде подробно описана.

Тораксот е готово цилиндричен, малку повисок од широк. Абдоменчето е средно дорзо-вентрално сплеснато. Антените се малку подолги од цефалотораксот и не подолги од 1/2 на трупот. Опашката е долга колку антените и таа е со напречна темна трака. Меѓу основата и траката има 10 до 11 прстенчиња. Шарата на абдоминалните тергити е сосема блиска на шарата дадена од Т. Масап за популациите на *Cloëon simile* од Англија. Во средината на тергитите има по едно темно поле, особено изразено на второто, третото, петото и шестото членче, додека првото, четвртото, седмото и десетото се сосема изbledени. На темните полиња особено на III-от, V-от и VI-от тергит, во основата, има две дивергенти, свиени цртици, завршени со светли точки. Дистално латерално во полињата има две поголеми или помали светли дамки. Двете свиени цртици кај некои примероци можат да бидат проширени. На задните сегменти VII—IX спомнатите четири дамки се зголемени и соединети така да на овие од темното поле останува една средна линија и две странични во вид на слово V наопаку. Лабрумот е со стеснета основа, средно заoblени предни агли и длабок зарез на предниот раб. По аглиите и во средниот дел на предниот




Сл. 32—*Cloëon praetextum* Bgtss.
Ларва.

терминално бифидно расцепени а четинките во средниот дел се тупо завршени, до основата расцепени и со фини ресици, завртени кон среде. Под предниот раб на горната површина лабрумот од двете страни има по 3




Сл. 33 — *Cloeon praetextum* Btgss. — Ларва: 1, 2, лабрум со четинки по работ, латерално и среде; 3, 4, л. манд. со канин и простека; 5—7, д. мандибула со канин, простека и молар; 8, 9, магзила со врв на гал-лац; 10, 11, лаб, палпус; 12, хипофаринкс; 13, глоса и параглоса.

остри, долги четинки и многу ситни влакненца, правилно распоредени. Мандибулите се со добро развити канини, кои се со вертикален зарез разделени на две групи. Надворешните се завршуваат со по 3 тупи ниски и еднакво




Сл. 34 — *Cloeon praetextum* Btgss. — Ларва: 1—7, шкрги; 8—10, предна нога со тарзус и нокт;
11, средна нога; 12, задна нога; 13, субгенитална плоча; 14, церки, од среден дел; 15, раб
на X-ти тергит,

големи туберкули а внатрешните се завршваат со по 4 нееднакво високи туберкули. Десната простека е столпчеста, висока колку канините и се завршува со 4 ниски тупи и 3 до 4 долги остри запчиња. Левата простека еднакво висока но послаба од десната се завршува со 5—6 тупи запчиња. Просторот меѓу канините и моларите е покриен со густи влакна. Десниот молар е изграден од 18 лајсни со средно назабени рабови и серија од запчиња по горната површина. Магзилите се со слабо развиени основи по однос на гал-лацините.



Сл. 35—*Cloeon praetextum* Bgtss. — Имаго ♂: 1, птеростигма; 2, генитален апарат; 3, 4 предна нога, со последни тарзални членчиња; 5, средна нога; 6, задна нога; — Имаго ♀: 7 предна нога; тибия и тарзус,

Магзиларниот палпус е двочлен. Второто членче е за 1/3 подолго од првото. Гал-лациниата се завршува со 3 нееднакво високи остри запчиња. Под запциите има 7 четинки. По предниот раб во единиот ред има 16 остри сабјести иглици а во вториот 9 повисоки, терминално расцепени иглици по врвот снабдени со ресици. Лабиумот е со еднакво високи гласи и парагласи. Гласата е клиновидно завршена, со 25—28 тупо завршени куси иглички по внатрешниот и 16—18 по надворешниот раб. Парагласата е терминално свиена кон гласата и по надворешниот раб носи 22, додека по внатрешниот 9 подолги остри иглици. Лабијалните палпуси се троцлени. Последното членче е најкусо, со преден раб косо поставен и малку вдлабнат. По надворешниот раб, под него и по горната површина има остро завршени трчиња и куси влакненца. По горната површина на горното членче има 7 помали остри трчиња. Средниот лобус на хипофаринксот е проширен дистално и завршен заоблено. Парагнатите се исто така дистално проширени, заокруглени и еднакво широки како и средниот лобус. Странничните рабови на IV-от до IX-от абдоминален сегмент се со запчиња. На четирите прегледани примероци се установени следните односи: IV-от сегм. 1, V-от 4, VI-от 6—7, VII-от 7—8, VIII-от 8 и IX-от 8—9 запчиња. Десетето членче дистално има три сосема мали запчиња. Дисталните рабови на тергитите носат остри трчиња. Меѓу трчињата има и мали на секој 3 од големите. На горната површина на тергитите се



Сл. 36 — Распространување на : *Cloeon dipterum* Btgss., ларва ○, имаго ●. — *Cloeon praetextum* Btgss., ларва △, имаго ▲. — *Procloeon lychnidense* sp. n., ларва □, имаго ■.

наоѓаат полуокругли луспици, завртени кон главата. Субгениталната плоча е овоидна. Терминално и по субтерминалниот раб се сместени заострени запци. На опашката средната церка е малку по куса од страничните. Влакненцата по церките се најдолги во областа на траката, во основата најкуси. Кон крајот 1/5 од церките се без влакна. Бројот на влакната на едно членче достигнува до 16. Дистално работ на членчињата е снабден со заострени трчиња, на број околу 10. Долните поголеми ламели на шкргите се асиметрични, остро завршени, секојпат подолги од широки. Асиметричноста намалува од првата кон последната. Горните ламели се за 1/3 покуси и потесни од долните, и завршени се тупо. Тие се издолжени, слабо асиметрични, сместени на пошироката половина на долните ламели. Работ на големите ламели е фистонивидно насечен, снабден со густи влакненца. Нозете се столпчести. Првите се малку подолги од средните и малку покуси од задните. Надворешните, внатрешните работи на фемурите како и внатрешните работи на тибиите и тарзусите се снабдени со остри трчиња. Куси трчиња има и по горните површини на фемурите, тибиите и тарзусите на сите три нозе, особено под внатрешните работи. По надворешните работи на тибиите и тарзусите има и средно долги влакненца. Бројот на иглиците по тарзусите на предната нога е 45, средната 39, задната 38. Ноктите се долги, малку закривени, со остри, косо поставени иглици, сместени од основата до половината на ноктот.

Досега ларвата на *Cloëon praetextum* е најдена само во обалскиот регион на Охридско Езеро по вегетацијата на длабочина од 7,5 м. Се задржува по камења обрастени со алги како и по *Chara*-та и *Seratophyllum*-от. Бојата на ларвата е жолтеникаво браон.

Имаго. Турбанските очи кај ♂ се двојно подолги од високи. Внатрешните работи им се паралелни, доближени и прави. Горната површина е испупчена, жолто до темно браон по работ. Тораксот дорзално е смолесто браон,ентрално посветол. На абдоменот I-то и V-то до X-то членче се темни браон а останатите провидни со браон отенок по тергитите. Опашката е светло сива без прстенчиња. Крилатата се стаклесто прозирни со 8—11 коси, искривени, често анастомозирачки жилки во апикалното поле. Косталното и субкосталното полниња се мутино бледожолти. Меѓу основата на апикалното поле и косталното нема никакви напречни жилки. Првата напречна жилка меѓу радиусот и сектор радиусот сместена е базално од напречната жилка на соседниот меѓупростор. Кај некои примероци првата се приближува кон втората (како при *Procloëon*). Базалните членчиња на форцепсите во основата кон внатре се допираат. „Пенис коверот“ е кус и широк со заоблени задни агли. Предните тарзуси се подолги за околу 1/3 од тибиите а овие за околу 1/9 подолги од фемурите. Задното тарзално членче е за околу 1/3 покусо од последното. Првото членче на задните тарзуси не е сосема два пати подолго од второто а второто не е сосема два пати подолго од третото. Предните нозе се потесни од задните и следните, тарзусите исто потемни од останатите делови. При ♀ очите се јрни. Тораксот им е браон со посветла вентрална страна. Исто така и абдоменчето. Крилатата и церките како кај ♂. Тибијата на предните нозе е за 1/5 подолга од тарзусот (при популациите во Шведска Та = Ti по Bengtsson).

Размерите на популациите во нашата земја се следните: При ♂ дол. на тел. 5,5—7,5 мм., крл. 6—7,5, опаш. 11—15, а при ♀ дол. на тел. 6—7,5, крл. 6,5—8, опаш. 8 мм. Крилестите форми се собирани во месеците јули—септември. Размерите на нашите популации се нешто поголеми од тие на Средна и Северна Европа.

Род *Procloeon* Bengtsson


Овој род досега во Европа и во европскиот дел на СССР познат само со два вида во водите на Македонија е претставен со една нова специја.

PROCLOEON LYCHNIDENSE sp. n.


(Сл. 36, 37—40)

Ларвата и крилестите стадиуми на оваа специја во најопшти линии веќе ги описал авторот (1953). Во оваа прилика ќе бидат третирани по важните за класификација карактери. Адултниот стадиум авторот го доби со одгајување.

Ларва. Телото е елегантно, готово еднакво широко со изразита хидродинамична форма. Тораксот е цилиндричен, абдоменот кон крајот постепено се сплеснува. Антените се малку покуси од цефалотораксот а абдоменот два пати подолг од нив. Опашката е малку подолга од половината на абдоменот. Шарата на пронотумот се состои од три надолжни пруги, сместени на еднакво растојание на обете страни. Шарата на абдоменчето е слична на таа кај *Cloeon praetextum*. На тергитите има една централна темна партија, освен на I-от, IV-от, VII-от и X-от, кои се безбојни. Долниот раб на темната партија е заоблен. Во основата на темното поле, особено II-то до V-то тергитче има по две дивергентни куси, светли цртици, завршени со светли точкици. Овие кај некои примероци можат да се прошират во куполовидни или ромбоидни помали или поголеми светли дамки. По дисталниот раб, латерално, на темното поле има уште по една помала, светла, округла дамка. Латерал-




Сл. 37 — *Procloeon lychnidense* sp. n.
Ларва,




Сл. 38 — *Procloeon lychnidense* sp. n. — Ларва: 1, антена; 2, 3, лабрум со четинки по работ латерально и среде; 4, 5, д. мандибула со канин и простека; 6—8, л. мандибула со канин, про-
стека и молпар; 9, 10 магзила со врв на гал-лац; 11, 12, лаб. палпуси терминално, доэрзалио
и вентриално; 13, глоса и параглоса; 14, хипофаринкс;

ните како и проксималните рабови се светли. Шарата во целина во зависност од големината на споменатите дамки на централното поле кај различни примероци варира, така да кај некои I-от, IV-от, VII-от и X-от тергит можат да бидат безбојни. Во дисталната половина на опашката има една темна напречна трака а меѓу неа и основата на опашката 9—10 темни прстени. Лабрумот е нешто поширок од висок со малку стеснета основа, конвексни



Сл. 39 — *Procloeon lychnidense* sp. n. — Ларва: 1—7, шарги; 8, субгенитална плача; 9, раб на X-ти тергит; 10—12, предна нога со тарзус и нокт; 13, средна нога; 14, задна нога; 15, церки, во средниот и крајниот дел.

латерални рабови, заоблени предни агли и средно длабок и широк медијален зарез на предниот раб. По предниот раб има 3 вида четинки: на самите агли 3—4 остро завршени, меѓу овие и средните по 9—10 чаталесто завршени и околу самиот зарез 13—16 задебелени, покуси, двојно ресести четинки. Под аглиите на горната површина има по 3 остри и под зарезот уште 2 подолги остри иглици. Во долната половина има поголем број мали трчиња. Надво-



Сл. 40 — *Procloeon lichnidense* sp. n. — Имаго ♂: 1, предно крило со птеростигма; 2, genitalни органи; 3, 4, предна нога со последни тарзали членчиња; 5, средна нога, тибия и тарзус; 6, задна нога, тибия и тарзус.

решните канини на мандибулите се завршуваат со по 4 прстовидни, нееднако дебели и високи туберкули. Крајните туберкули се секој пат на понизок ниво од останатите. Простеките се високи колку канините и столпчести. Десната се завршува со 4—5 куси тупи и 3 високи остри израстоци, додека левата со 7—8 остри готово еднакво високи иглици. По работ меѓу моларите и канините има густи влакненца. Моларот на десната мандибула е со 19 лајсни, кои се по работ слабо насечени, лобовидно завршени. Левиот молар е изграден од многобройни ситни запчиња. Магзилата е скратена и носи двочлен палпус, кој е подолг од гал-лацијата. Основното членче е за 1/7 покусо од терминалното. Надворешниот агол на гал-лацијата се завршува со 2 долги, заострени запци а под овие има 3 остри трчиња. По горниот искосен раб на гал-лацијата во првиот ред има 12—13 остри иглици а во вториот 9—10, од кои првите 5 се терминално надолж расцепени, додека останатите се двојно расцепени така да се завршуваат со 4 врва. Лобусите на лабиумот се еднакво високи, клиновидно завршени. По внатрешниот раб на глосата има 20—22 четинки а по надворешниот 12—14, додека внатрешниот раб на параглосата носи 10 а надворешниот 18 четинки. Помали четинки има по горната површина на глосата. Лабијалниот палпус е трочлен со дистално силно проширен трето членче. Горниот раб на задното членче е малку вдлабнат, додека внатрешниот агол заоблен. По горниот раб и по аглите има 17 четинки, а по горната површина мали четинки и влакненца, рамномерно расфрлени. Под дисталниот раб на 2-то членче има 6—7 восики четинки. Хипофаринксот е со тупо заоблени предни работи на лобусите. Дисталните работи на тергитите носат подважно сврзани крупни и ситни трчиња. По површината на тергитите има куси и широки полукружни луспици, свртени кон главата. Трчиња има и по латералните работи на задните тергити. Така на IV-от има по едно средно и по едно дистално, на VII-от 3 во среде и 1 дистално, VIII-от 6—7 дистално, IX-от 8 дистално и на X-от 4—5 дистално на самиот агол. Внатрешниот раб на крајните церки се снабдени со по околу 18 влакненца на секое членче. Од иадворешните агли на членчињата на страничните церки излегуваат трчиња, нешто покуси од должината на самото членче. Прстенчињата меѓу внатрешната трaka и опашката се во сушност густи трчиња, темно обоени на број 5—6, долги 1/2 од членчињата. Дисталните работи на членчињата меѓу прстените носат голем број ситни трчиња. Субгениталните плочи се неправилно овоидни, со по околу 10 крупни запци по внатрешниот раб терминално и субтерминално. Шкргите се претставени од по само една ламела, изразито асиметрични, со врвој помалку или посеке заоблени, дури и заострени и со мал број на трахејни жилки. По работите има ситни влакненца. Нозете се столпчести и нејаки. Фемурите се најдолги, тибиите најкуси. Предните нозе се малку подолги од задните а овие исто толку од средните. По најголемиот дел на надворешните работи на фемурите, дисталниот дел на надворешните работи на тибите, проксималниот дел на внатрешните работи на фемурите, како и целите работи на тибите и тарзусите носат остри трчиња. Овие се крупни и правилно распоредени по внатрешните работи на тибите и тарзусите. На тарзусите овие се најдолги. На првиот ги има околу 19—22, исто толку на 2-от и на 3-от 16—18. Влакна има во дисталните делови на надворешните работи на фемурите, проксималните делови на надворешните работи на тибите и целите надворешни работи на тарзусите.

Ноктите се издолжени, танки и благо свиени. На долната страна на проксималната половина има 4 големи остри, косо поставени запчиња а зад овие уште 16—20 сосема ситни запчиња. Ларвата е многу добар пливач. Досега е констатирана по камењата на обалата на Охридското Езеро, покриени со алги, на длабочина 0,5 м., потоа по Chara-та на длабочина 3—4 м. Летните месеци собирали се различни возрасти. Максималната големина на нимфите е 7,5 мм. Метаморфозата се одвива во текот на целиот ден. Нашата форма е најблиска со *Procloeon bifidum* Bgtss., со карактерите на која ја споредувам во кратката дијагноза.

Procloeon lychnidense sp. n.

1. Опашката 1/3 должина на телото,
2. Шкрги едноставни,
3. Тергити со две неправилни, различни по големина пеги,
4. Темна напречна трака на опашката, помакната терминално.

Procloeon bifidum Bgtss.

1. Опашката 2/3 должина на телото,
2. Шкрги со мала ламела во основата,
3. Тергити со крупни две елипсовидни пеги,
4. Темната трака во среде.

И м а г о. Размери: кај ♂ дол. на тел. 4,5—7 мм., крл. 5—7, опаш. 14—17 а кај ♀ дол. на тел. 4,5—6,5, крл. 5—7, опаш. 7—10 мм. Турбанските очи се јарко лимонесто-жолти, два пати подолги од високи, со испупчена горна површина. По средината на страничниот зид се наоѓа еден темен прстен. Очите не се сосема доближани и дивергираат кон челото. Крилатата се стаклесто провидни, косталното и субкосталното поле млечно замутени. Во апикалното поле има 6—9 напречни жилки, косо поставени, од кои 1—2 се напречно разветчени и анастомозираат. Меѓу апикалното поле и основата на крилото нема напречни жилки. Првата напречна жилка меѓу R и првата гранка на R се наставува во напречната жилка на суседниот меѓупростор. Кај голем број примероци се констатирани мали отстапувања во односите на спомнатите жилки. Тораксот е светло браон, I-то и II-то со VIII-то до X-то членче на абдоменчето се жолти-браон, со две темни-браон линии сместени медијално. Останатите членчиња се провидни. Опашките се сиви. Основните членчиња на гоноподите базално се допираат, 3-то членче е најдолго и столпчесто а последното најмало, издолжено и малку свиено. „Пенис-коверот“ е низок со прав заден раб и благо заоблени алги. Нозете се бледи. Првото членче на предните и задните тарзуси е околу 3 пати подолго од 2-то а ова 2 пати подолго од 3-то. Феминините адултни форми се по бојата на телото, нозете опашката и крилото слични на машките. Абдоменчето е жолтобраон, а по исфрлањето на јајцата полуправидно. За време на метаморфозата машките форми се насобираат во големи јата вечерно време по брегот на Охридското Езеро. Авторот е констатирал исто така јата од ♀ ♀ форми пред стемнување исто по обалата на езерото. Рано наутро во месеците јули и август по брегот на езерото се наоѓаат многубројните лешеви од овие форми. Најголем број на лешевите се ♀ ♀ форми со испразнето абдоменче. После полагањето на јајцата во водата на езерото овие истоштени умираат. Адултниот стадиум на нашата форма се разликува од *Cloeon bifidum*, со кој тој е најблизок, исто така и ларвата. Нивните куси дијагнози се:

Procloeon lychnidense sp. n.

1. Турбански очи подолги од широки,
2. Птеростигма со неколку анастомозирачки жилки,
3. Второто членче на средните и задните нозе кај машките два пати подолги од третото,
4. Задните абдоменални тергити кај машките со две темни линии.

Procloeon bifidum Bgtss.

1. Очите се куси и високи,
2. Без анастомозирачки жилки,
3. Второто членче три пати подолго од третото,
4. Задните тергити без темни линии.

Род *Pseudocloeon* Klapalek

Овој род во Македонија го претставува овде само делумично обработениот вид, за прв пат откриен и описан во Румунија (1958).

PSEUDOCLOEON HYALOPTERUM Bog.

Малата форма во стадиум на нимфа пред метаморфоза достигнува размери 4—4,5 мм. Досега авторот ја нашол во низа реки во Македонија (сл. 4), окарактеризирани со мали количини на вода, плитки, по каменеста и шлунчеста поглога, покриена со низи растенија, наместа со силни наноси. Ларвата плива тешко, со снажните нозе се прикрепува за нерамната подлога да не биде одвлечена од водената струја. Фациесите во кои таа е констатирана се карактеризираат со средна брзина на течење на водата (около 0,5 м. во 1 сек.), со максимални летни температури до 24 С°, расположени на височина до 800 м. По досегашните набљудувања на авторот во нашите води ларвата е горска речна форма, средно стенотермна, топлољубива. Метаморфозата започнува во мај и трае до август.

Во стадиум на имаго авторот досега собрал само ♀ ♀ форми. Размерите на екстремитетите на нашите популации не се поклонуваат со тие од Румунија. Така тибията на предните нозе е за $1\frac{1}{5}$ пати подолга од фемурот, I-то членче на тарзусот е незабележливо подолго од II-то, последното е 3 пати подолго од III-то, а IV-то е 4—5 пати подолго од III-то. Тибите на задните нозе се сосема малку подолги од фемурите а $2\frac{1}{2}$ пати подолги од тарзусите. Првото членче на тарзусите е 2 пати подолго од II-то а овоа е сосема малку подолго од III-то, додека IV-то е $2\frac{1}{2}$ подолго од III-то. Како што се гледа допрва останува да се утврди дали се работи за варијабилност или пак за диференцирање на ниво на субспеција, па дури и на специја. Со методот на одгајување авторот можеше да добие исто така само ♀ ♀ форми, така да без ♂ ♂ форми идентификацијата неможе да биде дефинитивна. Вероватно е потребен подолг период на одгајување и барање на адултни форми во природата во тек на денонокието.

LITERATURA

- Bogescu, C. 1932. Contributions à l'étude systématique des Ephemeroptères de Roumanie. Public. Soc. Natur. d. Romania. №. 11.
- 1933. Neuer Beitrag zur Kenntnis der Epheropterenfauna Rumäniens. Notat. biolog. Vol. 1, Nr. 2.
- 1934. *Baëtis buceratus* Eaton (♀), Notat. Biol., Vol. 11, W. 3.
- 1939. Über die Systematik und Verbreitung der im Bucegi gasammelten Arten der Gattung *Baëtis*. Societ. Natural. d. Romania, № 14., Bucuresti,
- 1957. Etude comparée des nymphes d'*Acentrella* et de *Pseudocloeon*. Beiträge zur Entom. Band., 7., Nr. 5/6.
- 1958. Ephemeroptera. Fauna Rep. Pop. Rom. A. R. P. R. Bucuresti, Vol. VII, Fasc. 3.
- Bogescu, C. at Tabacaru, J. 1957. Contributii la studiul sistematic al nimfelor de Ephemeroptere din R. P. R. I. Genul *Baëtis* Leach. Bulet. Stiint., Sect. de biol. si stin. agric. (Seria zoologie), A. R. P. R., 3. T. IX.
- Bengtsson, S. 1909. Beitrag zur Kenntnis der Palearktischen Ephemeriden, Lunds Univ. Arss., Bd. 5, Nr. 4 Lund.
- 1912. Neue Ephemeriden aus Schweden. Ent. tidskrift. Arg. 33, Häft 1—2.
- 1914. Bemerkungen über die nordischen Arten der Gattung *Cloeon* Leach., Ent. tidskrift. Arg. 35, H. 3—4, Stockholm.
- Černova, A. O. (Tschernova). 1930. Beiträge zur Kenntnis der palearktischen Ephemeroptera. I. Zool. Arch. Bd. 92.
- 1936. Podenki Moskovskoj oblasti. Trudi zoolog. inst., Akad. N. SSSR.
- Eaton, E. 1883—1888. Revisional Monograph of recent Ephemeridae., Trans. Linn. Soc. London.
- Grandi, M. 1941. Contributi allo studio degli efemerotteri italiani III. *Cloeon dipterum* L. Boll. dell'Ist. di Ent. della R. Univ. di Bologna, Vol XIII.
- 1948. Contributi alla studio degli „Efemeroidei”, italiani XI. *Baëtis grandis* sp. n. e. *B. venustulus* Eaton., Bollettino dell'Ist. di Ent. della Univ. di Bologna, Vol. XVII.
- 1948. Contributi allo studio degli „Efemeroidei” italiani X. *Baëtis atrebatinus* Eaton., Boll. dell'Ist. di Ent. della Univ. di Bologna, Vol. XVII.
- 1949. Contributi allo Studio degli „Efemeroidei” italiani XII. *Baëtis pumilus* Burm. Boll. dell'Ist. di Ent. della Univ. di Bologna, Vol. XVII.
- 1951. Contributi allo studio degli „Efemeroidei”, italiani XVI. *Baëtis pavidus* Grand. (Parva Grand.), Boll. dell'Ist. della Univ. di Bologna, Vol. XVIII.
- 1956. Contributi allo studio degli Efemeroidei italiani XXI, Intorno ai generi *Acentrella* Btgss. e *Baëtis* Leach. Boll. dell'Ist. di Ent. della Univ. di Bologna, Vol. XXII.
- Ikonomov, P. 1951. Prilog kon poznavanjeto na Ephemeroptera vo Ohridskata kotlina. God. zbor. Fil. fak. Kn. 4, №. 3, Skopje.
- 1953. Ephemeroptera na Prespanskata kotlina, God. zbor. Fil. fak. Kn. 5, №. 7 Skopje.
- 1954. Za edna larva od rodot *Baëtis* (Ephem.) od Makedonija. Fragmenta Balcan., Prirod. naučen muzej, Skopje. Tom. I, Nr. 11.
- 1960. Die Verbreitung der Ephemeropteren in Makedonien, Acta, Muzei Mac. Scient. natur. T. VII, №. 3 (63).
- Kimmins, E. 1930. Keys to the British Species of Ephemeroptera. Freshwater biolog. assoc. British Empire Sc. Publ. №. 7.
- Klapálek, F. 1909. Ephemerida, Brauers Süßwasserfauna Deutschlands.
- Lestage, A. 1917. Contribution à l'étude des larves de Ephéméroptères paléartiques. Ann. Biol. lac. 8.
- Landa, V. 1945. České jepice. *Baëtis pumilus*, *rhodani*, *bioculatus* et spec., Časopis Čs. Spol. Ent. XLII.
- Macan, T. 1949. Descriptions of the Nymphs of the British Species of *Cloeon*, *Procloeon* and *Centropilum*. The Ent. Month. Mag., Vol. LXXXV.
- 1950. Descriptions of some Nymphs of the British Species of the Genus *Baëtis*. Ent. Vol. 10, Part. 3.
- 1967. A. Description of the Nymphs of *Baëtis buceratus* and a Key to the other Species in the Genus., Trans. of the Soc. for Brit. Ent., Vol. XII. Part. 6.
- Rusev, B. 1957. Ephemeridae ot Blgarija. Izvest. na Zoolog. Inst., kn. IV. B. A. N. Sofija.
- Ulmer, G. 1943. Die von Prof. A. Thienemann in der Umgebung von Abisko (Lappland). gesammelten Eintagafliegen und ihre Larven. Archiv für Hydrobiol., Band XI, Heft 2.

Zusammenfassung

BAËTIDAE (EPHEMEROPTERA) MACEDONIENS

Petar Ikonomov

Zoologisches Institut der Naturwissenschaftlicher Fakultät — Skopje

In den macedonischen Gewässern hat der Verfasser die folgenden Arten festgestellt: *Baëtis niger* L., *Baëtis pumilus* Burm., *Baëtis rhodani* Pict., *Baëtis venustulus* Eaton., *Baëtis vernus* Curt., *Baëtis tenax* Eaton., *Baëtis bioculatus* L., *Baëtis meridionalis* Ikn., *Baëtis carpaticus* Mör., *Baëtis tricolor* Čern., *Baëtis sp. nympha kožufensis*, *Baëtis sp. nympha vardarensis*, *Centroptilum sp. nympha pirinense*, *Pseudocentroptilum sp. nympha strugense*, *Cloëon dipterum* L., *Cloëon praetextum* Bengtss., *Procloëon lychnidense* sp. n., *Pseudocloëon hyalopterum* Bog. und noch zwei Arten der Gattung *Centroptilum*, die der Verfasser früher (1951) als *Centroptilum penulatum* Eaton und *Centroptilum luteolum* Müll. identifizierte und welche später speciell bearbeitet werden.

Für die Arten *Baëtis niger* L., *Baëtis pumilus* Burm., *Baëtis rhodani* Pict., *Baëtis venustulus* Raton., *Baëtis tenax* Eaton., *Baëtis bioculatus* L., *Baëtis carpaticus* Mör., sind in dieser Arbeit Lokalitäten, wie auch hydrographische Kärtneristiken gegeben.

Gründlicher bearbeitet sind manche Eigentümlichkeiten der Larvenstadien, entweder wegen gewisser Unterschiede zwischen dem typischen Material und den in Macedonien gefundenen Populationen oder wegen der Unvollständigkeit der bisherigen Beschreibungen der folgenden Arten: *Baëtis vernus* Curt., *Baëtis meridionalis* Ikn., *Baëtis tricolor* Čern., *Cloëon dipterum* L., *Cloëon praetextum* Bengtss. Dasselbe ist getan auch mit den adulten Stadien der *Baëtis meridionalis* Ikn., *Cloëon praetextum* Bengtss. und *Pseudocloëon hyalopterum* Bog. (♀).

Zum Schluss sind beschrieben die Larven: *Baëtis sp. nympha kožufensis*, *Baëtis sp. nympha vardarensis*, *Pseudocentroptilum sp. nympha strugense*, welche der Verfasser wegen Mangel an adulten Formen nicht endgültig identifizieren konnte, wie auch die beiden bisher im adulten Stadium unbeschriebenen Arten: *Centroptilum sp. nympha pirinense* und *Procloëon lychnidense* sp. n.

Zum ersten Mal sind die beschriebenen Larven und adulten Formen hier mit den ihnen am nächsten stehenden Arten bezüglich mancher auffallenden Eigentümlichkeiten verglichen.

Der männliche Imagines des *Baëtis meridionalis* Ikn., ist mit zitrongelben Turban-Augen und braun gefärbtem basalen Teil. Der Thorax ist dorsal dunkelbraun und ventral lichtbraun gefärbt. Das Abdomen ist auch braun gefärbt mit lichteren Sternitten; die Greifzangen sind ohne Warzenformige Schwiele am Basalgliede. Die Pterostigmen haben 6—7 teilweise unvollständige Queradern. Die dritte Langsader der Hinterflügeln erreicht nicht die Mitte des hinteren Randes. Die Vorderbeine sind dunkelbraun, während die mittleren und die hinteren lichter sind. Die Weibchen sind ähnlich gefärbt, nur haben ein dunkleres Abdomen.

Die Larve der *Baëtis sp. nympha kožufensis* steht am nächsten der Larve der *Baëtis vernus* C u r t., aber mit folgenden auffallenden Unterschieden: die drei Schwanzfäden sind gleich lang; die Dornchen der Schenkeln enden spitz; die Subgenital-Platte ist subterminal nach dem inneren Rande gesägt; das letzte Glied der Labialpalpen ist terminal abgerundet; abgerundet ist auch die Unterlippe. Die Larve ist stenotermisch kaltliebig. Festgestellt ist sie in den Gebirgsbächen des südlichsten Berges Macedoniens — Kožuf.

Die Larve der *Baëtis sp. nympha vardarensis* lebt in grösseren Flüssen bis zum maximalen Höhe 650 m. ü. M. an Stellen mit grosser Wassergeschwindigkeit. Morphologisch ist sie am nächsten der *Baëtis venustulus* E a t o n, von der sie sich unterscheidet durch das Vorhandensein eines Dörnchens am Terminalpalpus der Maxilen; durch den mittleren Schwanzfaden, welcher länger als die Hälfte der seitlichen ist; durch die Anwesenheit von stumpfen Zähnen, die subterminal an der Subgenitalplate angeordnet sind, und zuletzt durch das Vorhandensein von Schuppen an den Kiemenlamellen.

Im Stadium der Larve *Centroptilum sp. nympha pirinense* ist in der Alpenzone des Piringebirges über 2.200 m. ü. M. gefunden worden und steht der *Centroptilum luteolum* M ü ll. am nächsten. Von der letzteren unterscheidet sie sich durch die folgenden auffallenden Eigentümlichkeiten: Vorhandensien von Dörnchen am äusseren Randen der Schenkeln; gleiche Länge des dritten Gliedes der Maxilarpalpen mit dem zweiten Glied; schiefer vorderer Rand der Subgenitalplate; symmetrische Kiemenblätter und Anwesenheit von zwei lichten eiförmigen Flecken stehend medial auf den Tergiten. Die Hinterflügel der Subimagineformen sind mit je zwei parallelen Längsadern, 9 mal kürzer als die Vorderflügel und mit Pterostigmen auf den Vorderflügeln mit 8—10 quer und schräg stehenden Adern.

Die Larve von *Pseudocentroptilum sp. nympha strugense* ist nur in den Wässern des Sumpfes von Struga gefunden. Sie steht am nächsten der *Pseudocentroptilum motasy* B o g. und unterscheidet sie sich von ihr nach folgenden Eigentümlichkeiten: der erste Kiemenblatt ist nur wenig kürzer als der siebente; dann nach der Abwesenheit eines Dörnchens an der Spitze des Endgliedes der Labialpalpen und endlich nach dem dritten Gliede der Maxilarpalpen der kürzer als der zweite ist.

Die Larve von *Procloëon lychnidense* sp. n. die bisher nur im Litoral des Ohridasees bis zur 4 m Tiefe gefunden ist, stehet morphologisch am nächsten der *Procloëon bifidum* B e n g t s s. und unterscheidet sich von ihr unter dem anderen auch durch die folgenden Eigentümlichkeiten: die Schwanzfäden haben 1/3 der Körperlänge; die Kiemen sind von je einer Lamelle gebaut; auf den Tergiten befinden sich je zwei ungleichmässige, verschieden grosse Flecken und zum Schluss die dunklere Ringelung der Schwanzfäden ist mehr terminal gestellt. Der männliche Imagines hat Körperlänge 4,5—7 mm, Flügellänge 5—7 mm, Schwanzfäden 14—17 mm und zum Unterscheid von der erwähnten Art zeichnet sich aus mit Turbanaugen, die länger als breit sind und mit den anastomosierenden Adern der Pterostigmen; dann mit dem zweimal längeren zweiten Glied des Tarsus der Hinterbeinen als das dritte Glied, und endlich nach der Anwesenheit von zwei dunklen Strichen auf den hinteren Abdominaltergiten.